



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република  
Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.

Среда, 30 декември 1998  
Скопје

Број 63

Год. LIV

Претплатата за 1998 година изнесува  
7.200 денари. Овој број чини 100  
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1546.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

### У К А З

## ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за органите на управата, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 декември 1998 година.

Број 07-4512/1  
29 декември 1998 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Киро Глигоров, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р Саво Климовски, с.р.

## ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА

### Член 1

Во Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ број 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ број 63/94), во членот 113 по точката 6 се додава нова точка 6-а, која гласи:

„6-а) Министерство за трговија“.

Во точката 8) по зборот „урбанизам“ записката се заменува со сврзникот „и“, а зборовите: „и заштита на животната средина“ се бришат

По точката 8 се додава нова точка 8-а) која гласи:

„8-а) Министерство за животна средина“.

Точката 8-а) станува 8-б)

Во точката 11) зборовите „и физичка култура“ се бришат.

По точката 11) се додава нова точка 11-а) која гласи:

„11-а) Министерство за млади и спорт“.

По точката 14) се додаваат три нови точки: 15), 16) и 17), кои гласат:

„15) Министерство за локална самоуправа,

16) Министерство за иселеништво и

17) Министерство за информации“

### Член 2

Во членот 118 во 28-от ред по зборот „Македонија“ се става точка, а точката и записката и зборовите до крајот на реченицата се бришат.

### Член 3

Во членот 119 став 1 точката на крајот се заменува со записка и се додаваат зборовите: „формирањето и користењето на стоковни резерви и мерките за интервенција на пазарот“.

Во став 2 алинеја 1 сврзникот „и“ се брише, а во алинејата 2 точката на крајот се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова алинеја 3, која гласи:

„- Дирекција за стоковни резерви“.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Дирекцијата за стоковни резерви има својство на правно лице“.

### Член 4

Членот 120 се менува и гласи:

„Министерството за стопанство ги врши работите што се однесуваат на техничко-технолошките, економските и другите прашања од значење за развојот на индустријата, рударството и енергетиката по гранки, групации и производи; развојот на суровинската база и производството; обезбедувањето со суровини и репроматеријали; искористувањето на капацитетите; развојот, модернизацијата и примената на техничко-технолошки и други достигнувања; обликувањето на структурата на индустриското производство и производствената ориентација и специјализација, развојот на геолошките истражувања на минералните суровини и нивната валоризација преку експлоатација и финализација, билансирањето на резервите на минерални суровини, инвестиционата активност од областите од негов делокруг, производството и услугите за посебни намени, производството на енергија, енергетските биланси, штедењето, супституцијата и рационалното користење на енергијата, суровините и репроматеријалите, производствено - техничките аспекти на деловно техничката соработка, производствената кооперација и заедничките вложувања во земјата и странство; примената на општите и техничките нормативи, прописи и стандарди; развојот и унапредувањето на малото стопанство во вршењето на стопански, производни, занаетчиски, туристички, угостителски, превознички и други услуги и задругарството, како дејности што се вршат на сите форми на сопственост; туризмот, туристичката понуда и пропаганда и туристичките услуги, развојот и унапредувањето на туризмот и угостителството; инспекциски надзор во областите од неговиот делокруг и другите работи определени со закон.

Во составот на Министерството за стопанство се:

- Републичката управа за наменско производство;

- Републичкиот инспекторат за техничка инспекција;

- Дирекцијата за туризам и

- Заводот за стандардизација и метрологија.

Дирекцијата за туризам и Заводот за стандардизација и метрологија имаат својство на правно лице.“

### Член 5

По членот 120 се додава нов член 120-а, кој гласи:

## „Член 120-а

Министерството за трговија ги врши работите што се однесуваат на следењето на состојбата и појавите на пазарот на стоки и услуги и дејството на мерките на економската политика; влијанието на стопанските движења врз пазарот на стоки и услуги и пазарните односи, тековните материјални биланси и снабдувањето на основните прехранбени производи и други стоки за широка потрошувачка; трговијата; прометот на стоки, вршењето на услугите и нивното унапредување и развој; трговски и други услуги и следењето на анализирањето на движењето на цените на производите и услугите; непосредна контрола на цените и нивното влијание во остварувањето на политиката на цените; се грижи за остварување на економските односи и соработка со други држави и меѓународни организации, а особено за унапредување и поттикнување на економската соработка во определени стопански области; ги следи меѓународните стопански движења, како и нивното влијание врз економските односи на Република Македонија, се грижи за системот на надворешно-трговското работење и неговото унапредување; промет на стоки и услуги со странство; странските вложувања во Република Македонија; долгорочната производствена кооперација меѓу домашните претпријатија и странски лица; ги уредува инвестиционите работи што ги изведуваат странските лица во Република Македонија и инвестиционите работи што ги изведуваат домашните претпријатија во странство; условите за основање и работа на претставништва на странски фирми во Република Македонија; инспекциски надзор во областа на неговиот делокруг и врши други работи определени со закон.

Во состав на Министерството за трговија е Републичкиот пазарен инспекторат.“

## Член 6

Членот 122 се менува и гласи:

„Министерството за урбанизам и градежништво ги врши работите што се однесуваат на просторното и урбанистичкото планирање; градежништво; станбено-комуналните работи; инвестиционата изградба, станбената и комуналната изградба, станбените односи и прашања, уредување на просторот и градежното земјиште; доделување на градежното земјиште со кое управува Република Македонија, утврдување на условите за градба; соработка со научни институции за изготвување стандарди, нормативи, правилници за регулирање на градбата, просторното и урбанистичкото планирање; создавање и координација на просторниот информативен систем; инспекциски надзор врз работите од неговиот делокруг; врши и други работи определени со закон.

Во составот на Министерството за урбанизам и градежништво се:

- Републичкиот инспекторат за урбанизам и градежништво и
- Републичкиот завод за просторен информативен систем.“

## Член 7

По членот 122 се додава нов член 122-а, кој гласи:

## „Член 122-а

Министерството за животна средина ги врши работите што се однесуваат на следење на состојбата на животната средина; предлагање мерки и активности за

заштита на водите, почвата, воздухот и озонската обвивка, заштитата од бучава, радијација, заштита на биодиверзитетот, геодиверзитетот, националните паркови и заштитените области; реставрација на загадените делови од животната средина; соработка со научни институции за изготвување стандарди, нормативи, правилници за регулирање на заштитата на животната средина; изградба на систем на самофинансирање со самостојните извори, видови и висина на еколошки надоместоци и други давачки; соработка со здруженија на граѓани, граѓански иницијативи и други облици на граѓанско дејствување; инспекциски надзор во областа на неговиот делокруг; врши и други работи определени со закон.

Во составот на Министерството за животна средина е

Републичкиот инспекторат за животна средина.“

## Член 8

Членот 122-а станува член 122-б.

## Член 9

Во членот 123 став 1 зборовите: „заштита на биолошкиот свет и заштитата на земјиштето од загадување“ и зборовите: „заштитата на водите од загадување и друго“ се бришат.

## Член 10

Во членот 124 став 1 зборот „младината“ и заприката се бришат.

## Член 11

Во членот 125 став 1 зборовите: „и физичка култура“, односно „и физичката култура“ и зборовите: „ги следи спортските и спортско-рекреативните активности на организациите за физичка култура и други организации и заедници, го следи развојот на врвниот спорт“ се бришат.

## Член 12

По членот 125 се додава нов член 125-а, кој гласи:

## „Член 125-а

Министерството за млади и спорт ги врши работите што се однесуваат на грижата за психофизичкиот развој на младите и нивната заштита од болести на зависности, проституцијата, криминалот и другите социопатолошки појави; се грижи за општествениот статус на младите; остварувањето на правото на вработување и другата права; ги поттикнува и помага различните облици на организирање на младите; ја поттикнува и помага меѓународната соработка на младите и нивните асоцијации; презема активности за создавање на услови за задржување во Република Македонија на способните и талентирани млади, како и создавање на услови за стимулирање на нивното враќање во Република Македонија; ги следи спортските и спортско-рекреативните активности на организациите за физичка култура и другите организации и заедници; го следи развојот на врвниот спорт и врши други работи определени со закон“.

**Член 13**

По членот 128 се додаваат три нови членови: 128-а, 128-б и 128-в, кои гласат:

**„Член 128-а**

Министерството за локална самоуправа ги врши работите што се однесуваат на: организацијата и работата на органите на единиците на локалната самоуправа; го следи развојот и предлага мерки за унапредување на локалната самоуправа; предлагање мерки за развој на системот на самофинансирање на единиците на локалната самоуправа; соработка со научни институции за изготвување програма за побрз развој на недоволно развиените единици на локалната самоуправа; предлагање мерки за логистичка поддршка и примена на современи методологии и техники на раководење и управување со единиците на локалната самоуправа; воспоставување погодни механизми за инкорпорирање и разработување на мислењата и иницијативите на граѓаните и правните лица во единиците на локалната самоуправа; надзор над законитоста на работата на органите на единиците на локалната самоуправа; врши инспекциски надзор во однос на работите што Републиката им ги доверува на органите на единиците на локалната самоуправа и контрола над извршувањето на управните акти и дава инструкции и упатства за примена на законите и другите општи акти, врши и други работи определени со закон

Во составот на Министерството за локална самоуправа е

Републичкиот инспекторат за локалната самоуправа.

**Член 128-б**

Министерството за иселеништво ги врши работите што се однесуваат на положбата и правата на иселениците од Македонија, го помага нивниот културен развој и ги унапредува врските со нив и нивните организации; се грижи за постојано запознавање на иселениците со состојбата во Република Македонија; презема активности за создавање на услови за враќање на иселениците во Републиката; создава услови за вклучување на иселениците во политичкиот живот на Републиката и врши други работи определени со закон.

**Член 128-в**

Министерството за информации ги врши работите што се однесуваат на печатот, радиото, телевизијата и другите средства за јавно информирање; информирањето на домашната и странската јавност, нашите сонародници и работниците на работа во странство за животот и развојот на државата; дејноста на странските информативни установи и странските новинари на територијата на државата; ги следи и проучува прашањата од областа на јавното информирање и прашањата на организацијата на средствата за јавно информирање; ја следи материјалната основа на информативната дејност и развојот на мрежата на средствата за јавно информирање; се грижи за редовно известување на јавноста за работата на Владата, министерствата и другите органи на управата; се грижи за спроведување на законите од областа на јавното информирање, врши акредитација на новинари за следење на работата на Владата и другите државни органи; води свиденција за јавните гласила; врши издавачка дејност од посебно значење за афирмација на Република Македонија; организира конференции за печат и врши и други работи определени со закон.“

**Член 14**

Во членот 232 зборовите „од една петтина до три плати“ се заминуваат со зборовите: „5.000 до 30.000 денари“.

**Член 15**

Распоредувањето на работниците, опремата и инвентарот; архивата, документацијата, средствата за работа и другите средства на новооснованите министерства се обезбедуваат од министерствата кои претходно ги имале овие надлежности, односно од постојните работници, средства за работа и други средства на Владата и органите на управата

Распоредувањето од став 1 на овој член, согласно со овој закон ќе се изврши во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Во рокот од став 2 на овој член ќе се донесат општите акти за организација и работа и за систематизација на работите и задачите на министерствата кои се основани со овој закон.

**Член 16**

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**1547.**

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за Владата на Република Македонија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 декември 1998 година.

Број 07-4519/1  
29 декември 1998 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
Киро Глигоров, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р Саво Климовски, с.р.

**ЗАКОН  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВЛАДАТА  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

**Член 1**

Во Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ број 63/94), во членот 47 став 1 зборовите: „и Секретаријатот за информации на Владата“ се бришат, а зборовите: „како самостојни стручни служби“ се заменуваат со зборовите: „како самостојна стручна служба“.

Во став 2 зборовите: „и со Секретаријатот за информации“ се бришат.

**Член 2**

Членот 48-а се брише.

**Член 3**

Во членот 50 зборовите: „Секретаријатот за информации“ се бришат.

**Член 4**

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1548.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

## У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 декември 1998 година.

Број 07-4511/1

29 декември 1998 година  
Скопје

Претседател

на Република Македонија,  
Киро Глигоров, с.р.

Претседател

на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р Саво Климовски, с.р.

## ЗАКОН

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА**

уп.

Член 1

Во Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ број 28/96, 7/97, 21/98 и 37/98), во членот 112 став (3) бројот „10 000“ се заменува со бројот „5.000“.

Член 2

Во членот 119 став (1) бројот „5.000“ се заменува со бројот „3.000“.

тн:

Член 3

Во членот 203 став (3) во првиот ред бројот „10.000“ се заменува со бројот „5.000“, а во четвртиот ред бројот „10.000“ се заменува со бројот „3.000“.

Член 4

Во членот 703 во став (1) зборовите: „50 до 150 плати“ се заменуваат со зборовите: „50.000 до 150.000 денари“, а зборовите: „стопански престап“ се заменуваат со зборот „прекришок“.

Во став (2) зборовите: „защитна мерка“ се заменуваат со зборовите: „мерка за безбедност“, а по зборот „години“ се става „точка“, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

тн:

Член 5

Во членот 704 во уводната реченица на став (1) зборовите: „80 до 240 плати“ се заменуваат со зборовите: „80.000 до 240.000 денари“, а зборовите: „стопански престап“ се заменуваат со зборот „прекришок“.

Во став (2) зборовите: „защитна мерка“ се заменуваат со зборовите: „мерка за безбедност“, а зборовите „три до осум“ се заменуваат со зборовите: „две до пет“.

Во став (3) зборовите: „пет до десет плати“ се заменуваат со зборовите: „10.000 до 50 000 денари“, а зборовите: „стопански престап“ се заменуваат со зборот „прекришок“.

Ставот (4) се брише.

Член 6

Во членот 705 во уводната реченица на став (1) зборовите „80 до 250 плати“ се заменуваат со зборовите: „80 000 до 250 000 денари“, а зборовите „стопански

престап“ се заменуваат со зборот „прекришок“, а по точката 1) се додаваат две нови точки 1-а) и 1-б), кои гласат:

„1-а) не дозволи пренос на акција (член 290) и 1-б) не го забележи преносот или промената во книгата на акции (член 291).“

Во став (2) зборовите „защитна мерка“ се заменуваат со зборовите „мерка за безбедност“, а зборовите: „три до осум“ се заменуваат со зборовите: „две до пет“.

Во став (3) зборовите: „пет до десет плати“ се заменуваат со зборовите: „10.000 до 50.000 денари“, а зборовите: „стопански престап“ се заменуваат со зборот „прекришок“.

Ставот (4) се брише.

Член 7

Во членот 706 во уводната реченица на став (1) зборовите: „120 до 250 плати“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 300.000 денари“, а зборовите: „стопански престап“ се заменуваат со зборот „прекришок“.

Во став (2) зборовите: „пет до десет плати“ се заменуваат со зборовите: „15.000 до 50.00 денари“, а зборовите: „стопански престап“ се заменуваат со зборот „прекришок“.

Ставот (3) се брише.

Член 8

Во членот 707 во уводната реченица на став (1) зборовите: „80 до 230 плати“ се заменуваат со зборовите: „80.000 до 250 000 денари“, а зборовите: „стопански престап“ се заменуваат со зборот „прекришок“.

Во став (2) зборовите: „пет до десет плати“ се заменуваат со зборовите: „15.000 до 50.000 денари“, а зборовите: „стопански престап“ се заменуваат со зборот „прекришок“.

Ставот (3) се менува и гласи:

„Покрај паричната казна за прекришокот од став 1 точка 5 на овој член ќе се изрече мерка на безбедност забрана на вршење на определена дејност во траење од една до пет години.“

Член 9

Во членот 708 зборовите: „80 до 250 плати“ се заменуваат со зборовите: „80.000 до 250.000 денари“, а зборовите: „стопански престап“ се заменуваат со зборот „прекришок“.

Член 10

Во членот 709 во уводната реченица на став (1) зборовите: „пет до петнаесет плати“ се заменуваат со зборовите „10.000 до 40.000 денари“.

Во став (2) зборовите: „защитна мерка“ се заменуваат со зборовите: „мерка за безбедност“, а по зборот „година“ се става „точка“ и зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 11

Во членот 710 во уводната реченица на став (1) зборовите: „пет до 20 плати“ се заменуваат со зборовите: „15.000 до 50 000 денари“.

Во став (2) зборовите: „една до три плати“ се заменуваат со зборовите: „10.000 до 30.000 денари“.

Ставот (3) се брише.

Член 12

Во членот 711 во уводната реченица на став (1) зборовите: „пет до 20 плати“ се заменуваат со зборовите: „15.000 до 50.000 денари“.

Во став (2) зборовите: „една до три плати“ се заменуваат со зборовите: „10.000 до 30.000 денари“.

Ставот (3) се брише.

## Член 13

Во членовите 713, 714 став (1), 718-а и во 724 зборовите: „31-декември 1998 година“ се заменуваат со зборовите: „30 јуни 1999 година“.

## Член 14

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

## 1549.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

## У К А З

## ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН

Се прогласува Законот за изменување на Царинскиот закон, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 декември 1998 година.

Број 07-4514/1  
29 декември 1998 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
Киро Глигоров, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р Саво Климовски, с.р.

ЗАКОН  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН

## Член 1

Во Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98), членот 220 се менува и гласи:

„Со денот на примената на овој закон престануваат да важат: Законот за царините („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93, 63/95 и 15/97) и Законот за слободните и царинските зони („Службен лист на СФРЈ“ бр. 3/90).

Законот за царинската управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/92) престанува да важи на 1 јануари 1999 година.“

## Член 2

Во членот 221 зборовите: „1 јануари 1999 година“ се заменуваат со зборовите „1 јануари 2000-та година, освен одредбите од делот II делокруг, начин на работа и организација на органот на управата, кои ќе се применуваат од 1 јануари 1999 година.“

## Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

## 1550.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

## У К А З

## ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за акцизите, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 декември 1998 година.

Број 07-4513/1  
29 декември 1998 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
Киро Глигоров, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија  
д-р Саво Климовски, с.р.

## ЗАКОН

## ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ

## Член 1

Во Законот за акцизите („Службен весник на Република Македонија“ број 78/93, 70/94, 14/95, 42/95, 71/96, 5/97, 36/97 и 7/98), во Тарифата на акцизите во тарифниот број 1 став 1 точките 1), 2), 3) и 7) се менуваат и гласат:

“1) Моторен бензин  
– МБ-86 . . . . . 22,50 ден./лит.  
– МБ-98 . . . . . 24,00 ден./лит.  
– БМБ-95 . . . . . 21,50 ден./лит.

2) Дизел гориво  
– Д-1 . . . . . 12,00 ден./лит.  
– Д-2 . . . . . 12,00 ден./лит.

3) Масло за горење екстралесно (ЕЛ)  
– ЕЛ . . . . . 3,00 ден./лит.

7) Масло за горење – мазут и тоа:  
– лесно (Л), средно (С), тешко (Т), екстра тешко (ЕТ),  
нискосулфурно лесно (НСЛ), нискосулфурно средно  
(НСС) и нискосулфурно тешко (НСТ) . . . . . 0,10 ден./кг.“

## Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

## 1551.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), согласно член 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93), Претседателот на Република Македонија донесе

ОДЛУКА  
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

## I

Делумно се ослободува од извршување на казната затвор осуденото лице:

1. Петар Божидар Христовски од Битола, во траење од 8 месеци.

## II

Извршувањето на казната затвор му се заменува со условна осуда за време од 1 година на осуденото лице:

1. Ицо Стојан Стојанов од с. Сарај, во траење од 4 месеци.

## III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-1045  
28 декември 1998 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
Киро Глигоров, с.р.

1552.

Врз основа на член 29 од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/93 3/94 и 71/96), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 1998 година, донесе

**О Д Л У К А  
ЗА ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1999 ГОДИНА**

## Член 1

До донесувањето на Буџетот на Република Македонија за 1999 година, а најдоцна до 31 март 1999 година, ќе врши привремено финансирање на функциите на Република Македонија.

## Член 2

Привременото финансирање врз основа на оваа одлука, се врши согласно со член 29 од Законот за буџетите, односно Министерството за финансии врши исплата на средства од Буџетот по позиции, но најмногу до една третина од извршените трошоци во четвртиот квартал во претходната фискална година за секој месец.

## Член 3

Приходите што ќе се остварат и трошоците кои ќе се извршат во периодот на привременото финансирање, се составен дел на Буџетот на Република Македонија за 1999 година.

## Член 4

Извршувањето на средствата по одделни категории, поткатегории, ставки и потставки и корисници се врши согласно со Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 1998 година.

## Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1999 година.

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4530/1  
29 декември 1998 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р Саво Климовски, с.р.

1553.

Врз основа на член 76 став 2 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 1998 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА АНКЕТНАТА КОМИСИЈА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ НА МИНИСТЕРСТВОТА, ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Во Анкетната комисија за испитување на јавните набавки на министерствата, Владата на Република Македонија и Собранието на Република Македонија, се избираат:

- а) за претседател  
Чедо Петров  
б) за членови:  
Борче Сибиновски,  
Александар Флоровски,  
Горан Невеновски,  
Александар Талевски,  
Слободан Даневски,  
Мевлан Таири,  
Ризван Сулејмани,  
Фадил Бајрами,  
Благој Стојковски и  
Кирил Настески.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4506/1  
29 декември 1998 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р Саво Климовски, с.р.

1554.

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 17/97-пречистен текст), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 1998 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР – ДЕБАР**

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар – Дебар, се избираат:

- Ѓорѓи Илиевски, педагог од Дебар,  
Асан Кадриоски, наставник во Основното училиште „Коле Канински“ – с. Горно Косоврасте,  
Латиф Пајкоски, пратеник во Собранието на Република Македонија и  
Кастриот Хаџиреџа, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Со изборот на овие членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар – Дебар им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4507/1  
29 декември 1998 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р Саво Климовски, с.р.

1555.

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/97 – пречистен текст), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 1998 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ „НАДА МИХАЈЛОВА“ ПРОБИШТИП**

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом „Нада Михајлова“ – Пробиштип, се избираат:

Елизабета Мијалчева, професор во Гимназијата „Наум Наумовски – Борче“ – Пробиштип,  
Добре Постолов, хемиски техничар од Пробиштип,  
Рајна Станковска, медицинска сестра од Пробиштип

и  
Ацо Стоилковски, раководител во „Жито-клас“ – Пробиштип.

2. Со изборот на овие членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом „Нада Михајлова“ – Пробиштип им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 07-4504/1 Претседател  
29 декември 1998 година на Собранието на Република  
Скопје Македонија,  
д-р Саво Климовски, с. р.

1556.

Врз основа на член 42 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/95), а во врска со Одлуката за определување на бројот на судиите во основните судови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/96), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 1998 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВНИТЕ СУДОВИ ВО ГЕВГЕЛИЈА И ПРИЛЕП**

1. Собранието на Република Македонија огласува дека ќе врши избор на

1) еден судија на Основниот суд во Гевгелија и

2) еден судија на Основниот суд во Прилеп.

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во член 43 од Законот за судовите (државјанин на Република Македонија, кој ги исполнува општите услови определени со закон за засновање работен однос во орган на државната управа, кој е дипломиран правник со положен правосуден испит, кој ужива углед за вршење на судиската функција и кој има работно искуство со потврдени резултати на правни работи по полагањето на правосудниот испит над пет години), пријавите со потребните документи да ги поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката во „Службен весник на Република Македонија“.

3 Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во весникот „Нова Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 07-4505/1 Претседател  
29 декември 1998 година на Собранието на Република  
Скопје Македонија,  
д-р Саво Климовски, с. р.

1557.

Врз основа на член 83 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 1998 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. За секретар на Собранието на Република Македонија се именува

Каролина Огњановиќ – Чукалиева.

2. Со именувањето на новиот секретар на Собранието на Република Македонија, му престанува функцијата на досегашниот секретар Горѓи Стрезоски.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 07-4508/1 Претседател  
29 декември 1998 година на Собранието на Република  
Скопје Македонија,  
д-р Саво Климовски, с. р.

1558.

Врз основа на член 24 од Законот за трговија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/95, 30/95 и 43/95) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.12.1998 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ**

1. Претпријатијата кои произведуваат деривати нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
– МБ-86	до 8,680
– МБ-98	до 8,792
– БМБ-95	до 9,627
б) Дизел гориво	ден/лит
– Д-1	до 7,935
– Д-2	до 7,594
в) Масло за горење	ден/лит
– екстра лесно (ЕЛ)	до 8,907
г) Мазут	до 5.805 ден/кг.

2. Претпријатијата и другите правни лица, како и вршителите на дејност со личен труд што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија), ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што највисоките малопродажни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
– МБ-86	до 33,00
– МБ-98	до 34,50
– БМБ-95	до 33,00
б) Гасно масло – дизел гориво	ден/лит
– Д-1	до 21,50
– Д-2	до 21,00
в) Масло за горење	ден/лит
– екстра лесно (ЕЛ)	до 13,50
г) Масло за горење (Мазут)	до 6,20 ден/кг.

Цените од став 1 на оваа точка потточките „а“, „б“ и „в“ важат франко пумпна станица, а цената на потточката „г“ важи франко производител во земјата.

3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од оваа одлука содржани се акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот.

4. Во цените од точка 2 освен во потгочката „г“ на оваа одлука, содржани се и трошоците за превоз од 0,312 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат:

а) Моторни бензини	ден/лит
– МБ-86	до 1,508
– МБ-98	до 1,396
– БМБ-95	до 1,561
б) Дизел гориво	ден/лит
– Д-1	до 1,253
– Д-2	до 1,094
в) Масло за горење	ден/лит
– екстра лесно (ЕЛ)	до 1,281
г) Масло за горење (мазут)	до 0,295 ден/кг.

5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на оваа одлука Заводот за платен промет ќе врши уплата во износ од 9,18% на сметка на Фондот за пензиско-инвалидско осигурување.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3242/1  
28 декември 1998 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с. р.

### 1559.

Врз основа на член 24 од Законот за трговија („Службен весник на РМ“ бр. 23/95, 30/95 и 43/95) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.12.1998 година, донесе

Н  
Б  
Е  
Н  
З

### О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

1. Цените на одделни комунални услуги формирани и применети на денот на влегувањето во сила на оваа одлука се определуваат како највисоки цени и тоа:

- производство и испорака на сурова вода за водоснабдување на населението и стопанството;
- производство и дистрибуција на вода;
- прочистување и одведување на отпадни води (освен колекторите);
- одржување на чистотата во градови и населби (изнесување и депонирање на смет); и
- други комунални услуги; погребни услуги вклучувајќи ги и трошоците за погребно место и закупот на тоа место.

2. Остварениот побавен пораст на цените од точка 1 на оваа одлука, изразен како диспаритет на цени кај одделни претпријатија ќе се отстранува при спроведувањето на оваа одлука.

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Министерството за стопанство.

4. Оваа одлука ќе се применува до 31.03.1999 година.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3174/1  
28 декември 1998 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с. р.

### 1560.

Врз основа на член 24 од Законот за трговија („Службен весник на РМ“ бр. 23/95, 30/95 и 43/95) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.12.1998 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ПТТ УСЛУГИТЕ

1. Цените на ПТТ услугите и цените на корисниците на постојната стационарна телефонска мрежа (ПСТМ) за разговорите со корисниците на мобилната телефонска мрежа формирани и применети според постојните прописи, се определуваат како највисоки цени.

2. Оваа одлука ќе се применува до 31.03.1999 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3176/1  
28 декември 1998 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с. р.

### 1561.

Врз основа на член 6 од Законот за ограничување на изворните приходи за финансирање на јавните потреби за 1997 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.12.1998 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДЕЛ ОД ВИШОЦИТЕ НА ПРИХОДИТЕ НАД ДОЗВОЛЕНОТО НИВО НА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1998 ГОДИНА

1. Дел од остварените вишоци на приходите над дозволеното ниво на потрошувачка во 1998 година во износ од 3.410.000 денари се распределуваат на следните единици на локалната самоуправа:

1. Бач	250.000 денари
2. Цапари	600.000 денари
3. Вруток	500.000 денари
4. Другово	360.000 денари
5. Оризари	600.000 денари
6. Подареш	300.000 денари
7. Камеѓане	200.000 денари
8. Извор	600.000 денари
<b>Вкупно:</b>	<b>3.410.000 денари</b>

2. Единиците на локалната самоуправа се должни средствата од точка 1 на оваа одлука да ги користат наменски.

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Министерството за финансии. Средствата ќе се преведат на жиро сметките на буџетите на единиците на локалната самоуправа.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3190/1  
28 декември 1998 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с. р.



1562.

Врз основа на член 24 од Законот за трговија („Службен весник на РМ“ бр. 23/95, 30/95 и 43/95) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.12.1998 година, донесе

### ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

1. Заради спречување на монополското формирање на цените на одделни производи и услуги во производството, прометот и при вршење на услугите, како највисоки цени се определуваат цените кои според постојните прописи се формирани и применети на денот на влегувањето во сила на оваа одлука и тоа:

- производство и промет на брашно тип „500“ и леб произведен од брашно тип „500“ од 600 грама;
- производство и промет на нафта и нафтени деривати;
- производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија;
- ПТТ услуги во внатрешниот сообраќај и со јавната мобилна телефонија само за корисниците на постојната стационарна телефонска мрежа (ПСТМ);
- превоз на патници и стоки во железничкиот сообраќај;
- производство и испорака на сурова вода за водоснабдување на населението и стопанството;
- производство и дистрибуција на вода;
- прочистување и одведување на отпадни води (освен колекторите);
- одржување чистота во градови и населби (изнесување и депонирање на смет);
- други комунални услуги: погребни услуги, вклучувајќи ги и трошоците за погребно место и закупот на тоа место;
- провизиите во платниот промет;
- дистрибуција на природниот гас; и
- услуги за задолжително осигурување на моторни возила.

2. Оваа одлука ќе се применува до 31.03.1999 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3173/1  
28 декември 1998 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1563.

Врз основа на член 24 од Законот за трговија („Службен весник на РМ“ бр. 23/95, 30/95 и 43/95) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.12.1998 година, донесе

### ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА

1. Цените на електричната енергија формирани и применети по постојните тарифни ставови се определуваат како највисоки цени.

2. Оваа одлука ќе се применува до 31.03.1999 година.  
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3175/1  
28 декември 1998 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1564.

Врз основа на член 18 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.12.1998 година, донесе

### ОДЛУКА ЗА ЕНЕРГЕТСКИОТ БИЛАНС НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1999 ГОДИНА

1. Се донесува Енергетскиот биланс на Република Македонија за 1999 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3166/1  
28 декември 1998 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1565.

Врз основа на член 5, став 4 од Законот за продажба на станите во општествена сопственост („Службен весник на Република Македонија“ број 36/90 и 62/92) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.12.1998 година, донесе

### ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Во Одлуката за намалување на цената на станите во општествена сопственост („Службен весник на РМ“ број 68/92, 5/93, 11/93, 18/93, 59/93, 67/93, 72/93, 6/94, 18/94, 36/94, 66/94, 18/95, 32/95, 46/95, 63/95, 34/96, 23/97, 30/97, 68/97, 18/98 и 34/98) во членот 4 зборовите „31 декември 1998 година“ се заменуваат со зборовите „31 март 1999 година“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-3163/1  
28 декември 1998 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1566.

Врз основа на член 38, став 2 и 3 од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/93, 3/94 и 71/96), член 19 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 67/97) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.12.1998 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПОЗАЈМИЦА ОД**  
**БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА**  
**1998 ГОДИНА**

1. Од средствата за усогласување на приходите на буџетите на единиците на локалната самоуправа се дава позајмица во износ од 4.000.000 денари на следните единици на локалната самоуправа:

1. Виница	1.000.000 денари
2. Пробиштип	1.000.000 денари
3. Тетово	2.000.000 денари

В К У П Н О: 4.000.000 денари

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука се дава со рок на враќање од два месеци од денот на пренесување на средствата.

3. Враќањето на позајмицата се обезбедува со депонирање на акцептен налог од корисникот на позајмицата во Министерството за финансии.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3189/1  
28 декември 1998 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с. р.

1567.

Врз основа на член 33, став 2 од Законот за буџети („Службен весник на РМ“ бр. 79/93, 3/94 и 71/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.12.1998 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА**  
**ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА**  
**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1998 ГОДИНА**

Член 1

Во Буџетот на Република Македонија за 1998 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/97), се вршат следниве измени на распоредот на средствата во посебниот дел:

А) Се врши намалување во следниот раздел за износ од 4.000.000 денари:

1. Во раздел 080.01 – Министерство за надворешни работи, потставка 462039 – Откуп на канцелариски згради и деловни простории, износот 44.700.000 се заменува со износот 40.700.000;

Б) Се врши зголемување во следниот раздел за износ од 4.000.000 денари:

1. Во раздел 090.02 – Министерство за финансии – функција на државата, потставка 442011 – Средства за усогласување на приходите на единиците на локалната самоуправа, износот 11.000.000 се заменува со износот 15.000.000.

Член 2

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува со денот на донесувањето.

Бр. 23-3191/1  
28 декември 1998 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с. р.

1568.

Врз основа на член 40 од Законот за комунални дејности („Службен весник на РМ“ бр. 45/97) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.12.1998 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ВРШЕЊЕТО НА КОМУНАЛ-**  
**НИТЕ ДЕЈНОСТИ ВО ОПШТИНИТЕ КИЧЕВО И**  
**ДРУГОВО**

Член 1

Со оваа одлука Владата на Република Македонија ја презема грижата за вршење на комуналните дејности: -100310---производство и дистрибуција на вода, за општините Кичево и Другово.

Член 2

Со донесувањето на оваа одлука Владата на Република Македонија ќе преземе активности за именување и разрешување на органите на управување и раководење на Јавното претпријатие „Комуналец“ – Кичево.

Член 3

Вршењето на комуналните дејности од член 1 на оваа одлука Владата на Република Македонија ќе ја врши на товар на средствата на Буџетот на општината.

Член 4

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 23-2869/1 од 16 ноември 1998 година, објавена во „Службен весник на РМ“ бр. 58/98.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3123/1  
28 декември 1998 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с. р.

1569.

Врз основа на член 197, став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр.63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.12.1998 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ И РАСПОРЕД НА РАБОТ-**  
**НОТО ВРЕМЕ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНА-**  
**ТРЕШНИ РАБОТИ**

1. Со оваа одлука се определува распоредот на работното време во Министерството за внатрешни работи.

2. Новиот распоред на работното време од 07,30 до 15,00 часот ќе почне да се применува од 01.01.1999 година.

Останатите работни часови, до законски утврдениот максимум за полно работно време, ќе се остварат со работна сабота.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3116/1

23 декември 1998 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с. р.

1570.

Врз основа на член 30 од Законот за даноците на имот („Службен весник на РМ“ бр. 80/93, 3/94 и 71/96), министерот за финансии донесува

### ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА НА ДАНОЧНАТА ПРИЈАВА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ИМОТ

#### Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината на даночната пријава за утврдување на данокот на имот.

#### Член 2

Даночната пријава се состои од образец ДИ кој содржи: Објаснување, Општи правила за пополнување, дел 1 – Податоци за обврзникот – подносителот на пријавата, дел 2 – Податоци за недвижниот имот, дел 3 – Податоци за подвижниот имот, Упатство за пополнување, Податоци за датумот на поднесување и Податоци за прим и обработка на даночната пријава.

#### Член 3

Составен дел на даночната пријава е образецот – ДИ/П1 како прилог кој се пополнува за секоја недвижност поодделно и кој содржи: Податоци за даночниот обврзник, Податоци за обврзниците – сопственици на имотот, дел 1 – Класификација на пријавата, дел 2 – Правен основ, дел 3 – Вид и адреса на имотот, дел 4 – Елементи за утврдување на вредноста на имотот и дел 5 – Пријавена вредност на имотот од страна на обврзникот.

#### Член 4

Во образецот на даночната пријава ДИ, во делот 1 – Податоци за обврзникот – подносителот на пријавата, се означува видот на обврзникот – физичко лице, правно лице, домашно лице и странско лице. Физичкото лице го впишува единствениот матичен број, името и презимето и адресните податоци, правното лице го впишува единствениот даночен број, називот на фирмата и адресните податоци, странското физичко лице го впишува бројот на пасошот, датумот и земјата на издавање, името и презимето и адресните податоци.

#### Член 5

Во делот 2. Податоци за недвижниот имот – обврзникот на данокот го означува видот на имотот за кој се

поднесува пријавата и бројот на прилозите доколку се пријавуваат повеќе имоти од ист вид.

#### Член 6

Во делот 3. Податоци за подвижниот имот – поединечно се внесуваат сите податоци за секој одделен вид на подвижен имот, марка/тип, број на мотор, број на шасија, работна зафатнина на моторот, година на производство и се искажува вредноста на соодветниот вид на имот.

#### Член 7

Образецот ДИ/П1 бр. --, претставува прилог кој даночната пријава и доколку се пријавуваат повеќе недвижни имоти се пополнува посебен прилог за секоја недвижност поодделно и се наведува редниот број на прилогот во зависност од тоа колку недвижности еден даночен обврзник има во сопственост.

Ако имотот е во сопственост на едно лице, се наведуваат податоци во рубриката – даночен обврзник.

Ако имотот е во сопственост на повеќе лица се пополнува рубриката – податоци за обврзниците – сопственици на имотот, и се наведува нивниот сопственички дел.

#### Член 8

Во дел 1<sup>1</sup> – Класификација на пријавата – се означува целта на пополнување во зависност од тоа дали се пријавува имот, дали се врши промена на податоците или се одјавува претходно пријавен имот.

Во дел 2<sup>1</sup> – Правен основ – се наведува основот за стекнување на имотот и документот со кој е стекнат имотот, како и податоци доколку има промена на вредноста на имотот и на сопственоста.

Во дел 3<sup>1</sup> – Вид и адреса на имотот – се наведуваат поединечно видот на имотот и адресните податоци каде што се наоѓа недвижноста.

Во дел 4<sup>1</sup> – Елементи за утврдување на вредноста на имотот – се означуваат поединечно елементите за утврдување на вредноста на градежните објекти, а за дворните места се наведува нивната површина во квадратни метри.

Во дел 5<sup>1</sup> – Пријавена вредност – даночниот обврзник ја наведува вредноста на имотот.

#### Член 9

Образецот на даночната пријава ДИ и образецот ДИ/П1 се составен дел на овој правилник.

#### Член 10

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за содржината на даночната пријава за утврдување на данокот на имот („Службен весник на РМ“ бр. 5/94).

#### Член 11

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-13843/1

22 декември 1998 година  
Скопје

Министер за финансии,  
м-р Борис Стојменов, с. р.

ДИ



Република Македонија  
 Министерство за финансии  
 Управа за јавни приходи

Дирекција - Одделение



Пойолнува Управата за јавни приходи

## Даночна пријава

- за утврдување на данок на имот -

### Објаснување

Врз основа на член 29 од Законот за даноците на имот ("Службен весник на РМ" бр. 80/93 ... 71/96), Даночната пријава за утврдување на данок на имот ја поднесуваат обврзниците на данокот на имот - сопственици или плодоуживатели на недвижен имот: неаграрно земјиште, станбени згради или станови, деловни простории, административни згради, згради или станови за одмор и рекреација, гаражи и други градежни објекти, како и сопственици на подвижен имот и тоа: патнички моторни возила над 1,8 литри работна зафатнина на моторот, автобуси, товарни моторни возила, товарни приклучни возила, трактори, комбајни, пловни објекти и авиони.

Даночната пријава се поднесува во рок од 15 дена од денот на стекнувањето на имотот, отпочнувањето на користењето на имотот, односно настанувањето на даночната обврска, за имотот што се стекнува или почнува да се користи во текот на годината или по некој друг основ настанува даночна обврска, до Управата за јавни приходи на чие подрачје се наоѓа имотот.

Даночната пријава се поднесува и за имотот за кој обврзникот веќе поднел пријава во случај кога настанува промена на податоците содржани во претходно поднесената даночна пријава, а кои се од влијание за висината на даночната обврска.

Даночната пријава не е потребно да се поднесува за имотот за кој обврзникот веќе поднел пријава, а нема промени кои влијаат на даночната обврска.

Согласно со член 41 од Законот за даноците на имот, обврзниците кои нема да поднесат Даночна пријава во определениот рок, ќе се казнат со парична казна, и тоа:

- правните лица од четири до дваесет плати, а одговорното лице во правното лице од една до три плати и
- физичките лица една десетина до една половина плата.

Согласно со член 42 од Законот, на обврзникот кој сторил прекршок повеќе од еднаш, му се одзема подвижниот имот, а за прекршок во однос на недвижниот имот, паричната казна се зголемува петкратно.

Пред да ја пополните Пријавата, прочитајте го Упатството за пополнување, кое е нејзин составен дел.

### Општи правила за пополнување

При-пополнување на Пријавата следете ги следните општи правила:

- Во рубриците со полиња  се означува само едно од полињата со , освен ако не е поинаку нагласено.  
 пр.  неаграрно земјиште или  физичко лице  домашно лице  
 станбена зграда  правно лице  странско лице
- Во рубриците со поле  се впишуваат броеви, по еден во секое поле одвоено со непрекината линија.  
 пр.
- Во рубриците со поле  се впишува датум во облик ДД (ден) ММ (месец) ГГ (година).  
 пр. За датум 4-ти август 1991 година, рубриката се пополнува вака:
- Во рубриците со поле  се впишува слободен текст, со кирилично писмо, читливо, со печатни букви и/или бројки.  
 Пр.
- Пишувајте само во белите полиња. Осенчените полиња се користат за службени податоци.

Не пополнувајте во оваа рубрика!

### 1 Податоци за обврзникот - подносителот на пријавата

1.1 Обврзник	<input type="checkbox"/> физичко лице	<input type="checkbox"/> домашно лице
	<input type="checkbox"/> правно лице	<input type="checkbox"/> странско лице
1.2 Единствен даночен број или	<input type="text"/>	
Број на пасош, датум и земја на издавање	<input type="text"/>	
1.3 Име и презиме/ Назив на обврзникот	<input type="text"/>	
1.4 Адресни податоци	<input type="text"/>	
	улица	број
	поштенски број	населено место/општина
	телефон	телефакс

**ДИ**

**2 Податоци за недвижниот имот**

2.1 Број на имоти за кои се поднесува пријавата (податоците за секој имот поединечно се пополнуваат во прилогот бр 1 - Податоци за недвижниот имот)

Вид	Број на прилози
<input type="checkbox"/> неаграрно земјиште	
<input type="checkbox"/> станбена зграда - стан во кој живее обврзникот	01
<input type="checkbox"/> станбени згради - станови во кои не живее	
<input type="checkbox"/> административни згради	
<input type="checkbox"/> деловни простории	
<input type="checkbox"/> гаражи	
<input type="checkbox"/> станови за одмор и рекреација	
<input type="checkbox"/> згради за одмор и рекреација	
<input type="checkbox"/> други градежни објекти	

**3 Податоци за подвижниот имот**

- Шифри на подвижен имот:**
1. пилничко моторно возило над 1,8 л
  2. автобус
  3. товарно моторно возило
  4. товарно приклучно возило
  5. трактор
  6. комбајн
  7. ловен објект
  8. авион

→	<input type="checkbox"/>	Шифра	Марка/тип	Број на мотор	Број на шасија	Работна зафатнина (цм)	Регистарски број	Година на производство	Вредност (денари)
→	<input type="checkbox"/>	Шифра	Марка/тип	Број на мотор	Број на шасија	Работна зафатнина (цм)	Регистарски број	Година на производство	Вредност (денари)
→	<input type="checkbox"/>	Шифра	Марка/тип	Број на мотор	Број на шасија	Работна зафатнина (цм)	Регистарски број	Година на производство	Вредност (денари)
→	<input type="checkbox"/>	Шифра	Марка/тип	Број на мотор	Број на шасија	Работна зафатнина (цм)	Регистарски број	Година на производство	Вредност (денари)
→	<input type="checkbox"/>	Шифра	Марка/тип	Број на мотор	Број на шасија	Работна зафатнина (цм)	Регистарски број	Година на производство	Вредност (денари)
→	<input type="checkbox"/>	Шифра	Марка/тип	Број на мотор	Број на шасија	Работна зафатнина (цм)	Регистарски број	Година на производство	Вредност (денари)

ДИ

## Упатство за пополнување

## 1. Податоци за обврзникот - подносителот на пријавата

- 1.1 **Обврзник**  
Означете ги соодветните полиња со  во зависност од тоа дали обврзникот е правно или физичко лице и дали е домашно или странско лице.
- 1.2 **Единствен даночен број или Број на пасош, датум и земја на издавање**  
Впишете го Единствениот матичен број на граѓанинот на обврзникот. Ако лицето не е жител на Република Македонија и нема ЕМБГ, впишете го бројот на пасошот, датумот на издавање и државата.  
Ако обврзникот е домашно правно лице, впишете го неговиот Единствен даночен број. За обврзник - странско правно лице не впишувајте ништо.
- 1.3 **Име и презиме/назив на обврзникот**  
Впишете го името и презимето на обврзникот ако е физичко лице, односно називот (фирмата) ако се работи за правно лице.
- 1.4 **Адресни податоци**  
Наведете ја полната адреса на (улица, број, поштенски број и населено место) на која Управата за јавни приходи ќе Ви доставува писма, известувања и решенија. Броевите на телефонот/телефаксот впишете ги заедно со карактеристичниот број на градот.

пр. Ако обврзникот е домашно физичко лице означете вака:  
 физичко лице  домашно лице  
 правно лице  странско лице

пр. 2904564550201  
пр. 554009, 17.08.1949, СРЈ  
пр. 4030955132506

пр. Стојан Митревски  
пр. "Еко-Системс" Д.О.О.

пр. Антон Панов бр. 13  
с. Арачиново,  
91103 Скопје  
091/ 713-753

## 2. Податоци за имотот/имотното право

*Оваа пријава можеше да ја користите за пријавување на повеќе недвижни имоти, при што се исполнува соодветен број на прилози во кои се наведуваат подоцните за секој недвижен имот поединечно.*

- 2.1 **Број на имоти за кои се поднесува пријавата**  
Вид  
Означете ги соодветните полиња со  во зависност од видот на имотот за кој ја поднесувате пријавата.  
Број на прилози  
Доколку поднесувате пријава за повеќе имоти од ист вид, наведете го бројот на прилози за имоти од соодветниот вид

пр. Вид вид број на прилози  
 неаграрно земјиште 02  
 станбена зграда 01  
-стан во кој живее

## 3. Податоци за подвижниот имот

*Оваа пријава можеше да ја користите за пријавување на повеќе подвижни имоти, при што подоцните за секој подвижен имот поединечно се исполнуваат во оваа рубрика.*

## Шифра

Внесете шифра на видот на подвижен имот, според следниот шифрарник.

вид на подвижен имот	шифра	вид на подвижен имот	шифра
патн. мот. возило над 1,8 л	1	трактор	5
автобус	2	комбајн	6
товарно моторно возило	3	пловен објект	7
товарно приклучно возило	4	авион	8

## Марка/тип

Впишете ја марката на возилото/земјоделската машина/пловниот објект/авион.

## Број на мотор

Впишете го број на моторот.

## Број на шасија

Впишете го бројот на шасијата.

## Работна зафатнина

Внесете ја работната зафатнина на моторот во  $\text{cm}^3$

## Година на производство

Наведете ја годината на производство

## Вредност

Внесете ја вредноста на наведениот подвижен имот, изразена во денари.

пр. Ако пријавувате податоци за трактор, внесете шифра "5".

пр. Мерцедес 200 SE  
пр. Томо Винковик ТВ 315  
пр. Елан Маестрал 20  
пр. Боинг 727

пр. 10XJA3000221  
пр. ВФ37ЦР6Д230274202  
пр. 1999  $\text{cm}^3$   
пр. 1997<sup>3</sup>  
пр. 952 560,00 денари

## Поднесено

Во оваа рубрика впишете ги местото и датумот на пополнување на Пријавата. Исто така, задолжително потпишете ја Пријавата со што ја потврдувате точноста и комплетноста на наведените податоци.

## Прилог 1 - Податоци за недвижен имот

Дополн. бр.

Доколку со една пријава пријавувате повеќе недвижни имоти, за секој од нив пополнете посебен прилог, а во ова поле внесете го редниот број на прилогот.

## Даночен обврзник

Ако имотот е сопственост на едно лице пополнете ги податоците за него во оваа рубрика, на начин објаснет за рубриците 1.2 и 1.3. Ако имотот е во со-сопственост на повеќе лица, не пополнувајте ништо во оваа рубрика.

## Податоци за обврзниците - со-сопственици на имотот

Ако имотот е во со-сопственост на повеќе лица, пополнете ги податоците за нив во оваа рубрика, на начин објаснет во рубриката 1. Покрај тоа, за секој од нив наведете го сопственичкиот дел, бидејќи даночната обврска ќе биде определена споредно на тоа (на пр. ако имотот е во со-сопственост на 3 лица, и сите имаат еднаков сопственички дел, кај секој впишете "1/3". Секој од нив ќе биде задолжен со по 1/3 од утврдениот данок).

## 1. Класификација на пријавата

- 1.1 **Цел на пополнување**  
Означете само едно од полињата со  во зависност од тоа што барате:
- а) ако пријавувате имот, означете вака  пријавување на имот
- б) ако пријавата ја поднесувате за да се изврши промена на податоците за имот што претходно веќе бил пријавен, означете вака  промена на податоци за претходно пријавен имот
- в) ако пријавата ја поднесувате за да одјавите претходно пријавен имот, означете вака  одјавување на претходно пријавен имот

## 2. Правен основ

Ако имотот го пријавувате прв пат, пополниште ја само рубриката 2.1 - Пријавување на имот  
Ако вршите промена на податоци за претходно пријавен имот, пополниште ја само рубриката 2.2 - Промена на подоцните  
Ако одјавувате претходно пријавен имот, пополниште ја само рубриката 2.3 - Одјавување на имот

- 2.1 **Пријавување на имот**  
2.1.1 **Вид на имотното право**  
Означете само едно од полињата со  зависно од тоа дали сте сопственик на имотот или имате право на плододуживање
- 2.1.2 **Документ со кој е стекнат имотот/имотното право**  
Наведете ги називот, број и датумот на документот врз основа на кој сте го стекнале правото на сопственост или плододуживање
- 2.1.3 **Датум на настанување на даночната обврска**  
Наведете го датумот на стекнување на имотот (извршување на преносот), отпочнување на користење на имотот (на пр. вселување во новозграден имот и сл.), од кој настанува даночната обврска.
- 2.2 **Промена на податоци**  
2.2.1 **Промена на вредноста**  
Означете само едно од полињата со  во зависност од тоа дали вредноста на имотот е зголемена или намалена
- 2.2.2 **Основ за настанување на промена на вредноста**  
Наведете го основот за настанување на промената (доградба, надградба, реконструкција, рушење на дел од објектот, продажба на дел од имотот и сл.)
- 2.2.3 **Датум на настанување на промената**  
Наведете го датумот кога настанале условите поради кои се променила вредноста.

пр. Ако сте сопственик на имотот, означете вака  сопственост

пр. Последно решение бр. 13-459/98 од 12 04 1998 год  
пр. Купопродажен договор од 17 06 1998 година

пр. 24 07 1998 година

пр. Ако вредноста на имотот е намалена, означете вака  намалување

пр. доградба на две соби

пр. 18 03 1998 година

## ДИ

<b>2<sup>1.3</sup> Одјавување на имот</b>	
<b>2<sup>1.3.1</sup> Основ за одјавување на имотот</b>	Означете само едно од полињата со <input type="checkbox"/> во зависност од причината за одјавување (престанок на правото на сопственост или плодоуживање) Ако основот не е наведен во листата означете "друго" и внесете опис на основот за одјавување
<b>2<sup>1.3.3</sup> Датум на настанување на промената</b>	Наведете го датумот на кој настанале условите што предизвикале престанок на правото на сопственост или плодоуживање, т е на даночната обврска
<b>3<sup>1</sup> Вид и адреса на имотот</b>	
<b>3<sup>1.1</sup> Вид на имотот</b>	Означете само едно од полињата со <input type="checkbox"/> во зависност од видот на имотот Ако видот не е наведен во листата, означете "друг градежен објект" и внесете опис на објектот <i>Можете да пријавите само една станбена зграда - стан во кој обврзничкој живее.</i> <i>Ако во објектот се врши преежежна дејност на обврзничкој, означете "деловна претпријатија", а ако се вршат исклучиво административни (управни) работи, означете "административна зграда"</i>
<b>3<sup>1.1</sup> Адресни податоци</b>	Наведете ја адресата (улица, број, населено место и општина) на која се наоѓа имотот Ако се работи за неаграрно земјиште, наведете го локалниот назив (викано место), бројот на катастарската парцела и катастарската општина
<b>4<sup>1</sup> Елементи за утврдување на вредноста на имотот</b>	
<b>4<sup>1.1</sup> Површина</b>	Впишете ја површината на имотот и означете дали површината е изразена во м <sup>2</sup> (вообичаено за градежни објекти) или хектари (ха - вообичаено за земјиште) <i>Податоците 4<sup>1.2</sup> до 4<sup>1.5</sup> не се појолнуваат за неаграрно земјиште.</i>
<b>4<sup>1.2</sup> Старост на објектот</b>	Впишете ја годината на изградба на објектот Ако била вршени реконструкции на објектот, впишете ја годината кога била извршена последната Ако немало реконструкции, не впишувајте ништо
<b>4<sup>1.3</sup> Вид на градба</b>	Означете само едно од полињата со <input type="checkbox"/> во зависност од видот на градбата Ако видот не е наведен во листата, означете "друго" и внесете опис на видот на градбата
<b>4<sup>1.4</sup> Инсталации</b>	Означете ги полињата со <input type="checkbox"/> во зависност од тоа со кои инсталации располага објектот Ако некоја од инсталациите воопшто ја нема, не означувајте ништо
<b>4<sup>1.5</sup> Податоци за локацијата на објектот</b>	
<b>4<sup>1.5.1</sup> Вид</b>	Означете само едно од полињата со <input type="checkbox"/> во зависност од тоа дали имотот се наоѓа во индивидуална или колективна станбена зграда, во деловно-трговски објект (на пр. трговски центар) или е издвоен деловен објект (хала, магацин и сл.)
<b>4<sup>1.5.2</sup> Катност</b>	Ако објектот во кој се наоѓа имотот има повеќе катови, означете ги соодветните полиња со <input type="checkbox"/> во зависност од тоа дали објектот има приземје и поткровје, а бројот на катови наведете го не сметајќи ги приземјето и поткровјето
<b>4<sup>1.5.3</sup> Лифт</b>	Означете го полето со <input type="checkbox"/> ако објектот во кој се наоѓа имотот има лифт
<b>4<sup>1.5.4</sup> Кат на кој се наоѓаат станбените/деловните простории</b>	Ако објектот во кој се наоѓа имотот има повеќе катови, означете ги соодветното поле со <input type="checkbox"/> во зависност од тоа на кој кат е самиот имот Ако имотот зафаќа повеќе катови, означете ги сите соодветни полиња со <input type="checkbox"/>
<b>4<sup>1.5.5</sup> Ориентација на просториите</b>	<i>Податоците се појолнува само за административни и деловни претпријатија.</i> Означете само едно од полињата со <input type="checkbox"/> во зависност од тоа дали имотот е ориентиран кон надворешноста или внатрешноста на објектот, односно дали кон него може да се пристапи од главна (поголема) улица или е оддалечен од главна улица
<b>4<sup>1.5.6</sup> Дворно место</b>	<i>Податоците се појолнува само за индивидуални станбени згради.</i> Впишете ја површината на дворното место во м <sup>2</sup>
<b>5<sup>1</sup> Пријавена вредност</b>	
<b>5<sup>1.1</sup> Вредност на имотот</b>	Впишете ја пазарната вредност на имотот, изразена во денари

## Поднесено

Во

на ден

Потпис на обврзничок

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

д	д	м	м	г	г	г	г	г	г
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

м п

## Податоци за приемот и обработката

Примено на ден

под број

Број на прилози

Забелешка

Потпис на овластеното лице

Обработено на ден

Потпис на обработувачот

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

д	д	м	м	г	г	г	г	г	г
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

д	д	м	м	г	г	г	г	г	г
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

м п

Задолжително попишете ја Пријавата! Ако сите правно лице, ситавше и Ваш печат!

Појолнува Управата за јавни приходи

ДИ/П1 бр.



Република Македонија  
Министерство за финансии  
Управа за јавни приходи

Дирекција - Одделение



Пополнува Управата за јавни приходи

Даночна пријава за утврдување на данок на имот

Прилог 1 - Податоци за недвижниот имот

Даночен обврзник

Единствен даночен број

Име и презиме/  
Назив на обврзникот

  


Ако имошој е во сопственост на едно лице, пополниште ги податоциште за него во оваа рубрика!

Податоци за обврзниците - со-сопственици на имотот

→	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Единствен даночен број (ЕМБГ)	Број на пасош, датум и земја на издавање	
	Име и презиме/Назив и адреса на со-сопственикот		Сопственички дел
→	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Единствен даночен број (ЕМБГ)	Број на пасош, датум и земја на издавање	
	Име и презиме/Назив и адреса на со-сопственикот		Сопственички дел
→	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Единствен даночен број (ЕМБГ)	Број на пасош, датум и земја на издавање	
	Име и презиме/Назив и адреса на со-сопственикот		Сопственички дел
→	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Единствен даночен број (ЕМБГ)	Број на пасош, датум и земја на издавање	
	Име и презиме/Назив и адреса на со-сопственикот		Сопственички дел

Ако имошој е во сопственост на повеќе лица, пополниште ги податоциште за нив во оваа рубрика.  
**НАПОМЕНА:** Секој од со-сопствениците е обврзник на имотот споредно на сопственичкиот дел!

1<sup>1</sup> Класификација на пријавата

- 1'1 Цел на пополнување  пријавување на имот  
 промена на податоци за претходно пријавен имот  
 одјавување на претходно пријавен имот

2<sup>1</sup> Правен основ

- 2'1 Пријавување на имот  сопственост  право на плодоуживање
- 2'1.1 Вид на имотно право
- 2'1.2 Документ со кој е стекнат имотот/имотното право
- 2'1.3 Датум на настанување на даночната обврска
- 2'2 Промена на податоци
- 2'2.1 Промена на вредноста  зголемување  намалување
- 2'2.2 Основ за настанување на промената на вредноста
- 2'2.3 Датум на настанување на промената





1571.

Врз основа на член 72 од Законот за персоналниот данок од доход („Службен весник на РМ“ бр. 80/93, 3/94, 70/94, 71/96 и 28/97), министерот за финансии донесува

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА  
ПОПОЛНУВАЊЕ НА АКОНТАТИВНАТА ДАНОЧНА  
ПРИЈАВА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕРСОНАЛНИОТ  
ДАНОК ОД ДОХОД ЗА ПРИХОДИ ОД  
ИМОТ И ИМОТНИ ПРАВА**

## Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на пополнување на аконтативната даночна пријава за утврдување на персоналниот данок од доход за приходи од имот и имотни права.

## Член 2

Обврзникот на персоналниот данок од доход за приходи од имот и имотни права поднесува аконтативна даночна пријава на образецот ПДД-АДП/ПИ.

Образецот од став 1 на овој член содржи: Објаснување, Општи правила за пополнување, дел 1 – Класификација на пријавата, дел 2 – Правен основ, дел 3 – Податоци за обврзникот, дел 4 – Податоци за закупецот, дел 5 – Податоци за сопственикот на имотот (во случај на подзакуп), дел 6 – Податоци за имотот/имотното право, дел 7 – Податоци за приходите (месечен износ), Забелешка, Податоци за датумот на поднесувањето на пријавата, Податоци за приемот и обработката и Упатството за пополнување.

## Член 3

Во делот – 1. Класификација на пријавата – се впишува целта на пополнување на пријавата, односно дали се пријавува почетокот или престанокот на остварување на приходот (одјавува).

## Член 4

Во делот – 2. Правен основ – се означува основот според кој се остварува приходот од издавање на имот во закуп или во подзакуп и се впишуваат податоци за бројот на договорот за закуп/подзакуп и податоци за времетраењето на закупот/подзакупот.

## Член 5

Во делот – 3. Податоци за обврзникот – се впишува: единствениот даночен број на обврзникот (единствениот матичен број на граѓанинот, а за обврзник кој не е жител на Република Македонија број на пасош, датум и земја на издавање), името и презимето, местото на живеење и адресата и бројот на телефонот/телефаксот.

## Член 6

Во делот – 4. Податоци за закупецот – се означува дали закупецот е физичко или правно лице, домашно или странско лице и се впишуваат податоци за негова идентификација: единствениот даночен број (единствениот матичен број на граѓанинот, а за обврзник кој не е жител на Република Македонија број на пасош, датум и земја на издавање), името и презимето, местото на живеење и адресата и бројот на телефонот/телефаксот.

## Член 7

Во делот – 5. Податоци за сопственикот на имотот – се впишуваат податоците за сопственикот чиј имот се издава во подзакуп. Се означува дали сопственикот на имотот кој се дава во подзакуп е физичко или правно лице, домашно или странско лице и се впишуваат податоци за негова идентификација: единствениот даночен број (единствениот матичен број за граѓанинот, а за сопственик кој не е жител на Република Македонија број на пасош, датум и земја на издавање), името и презимето, местото на живеење и адресата и бројот на телефонот/телефаксот.

## Член 8

Во делот – 6. Податоци за имот/имотното право – се означува видот на имотот или имотното право и се впишуваат одделни карактеристики на имотот, во зависност од тоа дали е недвижен, подвижен имот или имотна право.

## Член 9

Во делот – 7. Податоци за приходите – се впишува износот на остварената месечна закупнина (во пари) и вредноста на сите непарични давања и услуги на кои се обврзал закупецот, односно подзакупецот да ги изврши за сметка на закуподавачот, како надомест за закупот. Во случај на подзакуп се впишува и вредноста на платената закупнина на сопственикот на имотот.

## Член 10

Образецот на даночната пријава ПДД – АДП/ПИ е составен дел на овој правилник.

## Член 11

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување на аконтативната даночна пријава за утврдување на персоналниот данок од доход на приходи од имот и имотни права („Сл. весник на РМ“ бр. 34/94).

## Член 12

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-13843/1  
22 декември 1998 година  
Скопје

Министер за финансии,  
м-р Борис Стојменов, с.р.

ПДД-АДП/ПИ



Република Македонија  
Министерство за финансии  
Управа за јавни приходи

Дирекција - Одделение



Поштоматна Училишта за јавни приходи

## Аконтативна даночна пријава

- за утврдување на персоналниот данок од доход  
за приходи од имот и имотни права -

### Објаснување

Врз основа на членовите 69 и 71 од Законот за персоналниот данок од доход ("Службен весник на РМ" бр 80/93 ... 28/97), Аконтативната даночна пријава за утврдување на персоналниот данок од доход за приходи од имот и имотни права ја поднесуваат обврзниците на персоналниот данок од доход кои остваруваат приходи од имот и имотни права

Доколку обврзникот остварува приходи од издавање во закуп или подзакуп на повеќе имоти или имотни права, потребно е за секој од нив да поднесе посебна Аконтативна даночна пријава.

Аконтативната даночна пријава се поднесува најдоцна до крајот на февруари во годината за која се утврдува данокот, односно во рок од 15 дена од денот на започнувањето на остварувањето на приходите, до Управата за јавни приходи на чија територија се наоѓа имотот

Врз основа на член 144 став 1 точка 8 од Законот за персоналниот данок од доход, обврзникот на данокот ќе се казни за прекршок со парична казна од една до три плати ако не поднесе Аконтативна даночна пријава во пропишаните рокови наведени во членовите 69 и 71.

Пред да ја пополните Аконтативната даночна пријава, прочитајте го Упатството за пополнување, кое е нејзин составен дел.

### Општи правила за пополнување

При пополнување на Пријавата следете ги следните општи правила:

1. Во рубриките со полиња  се означува само едно од полињата со , освен ако не е поинаку нагласено  
 пр  закуп или  физичко лице  домашно лице  
 подзакуп  правно лице  странско лице
2. Во рубриките со поле  се впишуваат броеви, по еден во секое поле одвоено со испрекината линија  
 пр.
- 2а. Во рубриките со поле  се впишува датум во облик ДД (ден) ММ (месец) ГГ (година).  
 пр За датум 4-ти август 1991 година, рубриката се пополнува вака
3. Во рубриките со поле  се впишува слободен текст, со кирилично писмо, читливо, со печатни букви и/или бројки  
 пр.
4. Пишувајте само во белите полиња. Осенчените полиња се користат за службени податоци

Не пополнувајте во оваа рубрика!

### 1 Класификација на Пријавата

- 1 1 Цел на пополнување на Пријавата  пријава  одјава

### 2 Правен основ

- 2 1 Имотот се издава во  закуп  подзакуп

- 2 2 Податоци за договорот за закуп/подзакуп

Број на договор

Датум на договор

- 2 3 Времетраење на закупот/подзакупот

од датум

до датум

## ПДД-АДП/ПИ

**3 Податоци за обврзникот**

3 1 Единствен даночен број (ЕМБГ)   
или  
Број на пасош, датум и земја на издавање

3 2 Име и презиме

3 3 Адресни податоци

улица  | број

поштенски број  | населено место

телефон  /  | телефакс  /

**4 Податоци за закупецот**

4 1 Закупец  физичко лице  домашно лице  
 правно лице  странско лице

4 1 Единствен даночен број (ЕМБГ)   
или  
Број на пасош, датум и земја на издавање

4 2 Име и презиме

4 3 Адресни податоци

улица  | број

поштенски број  | населено место/општина

телефон  /  | телефакс  /

**5 Податоци за сопственикот на имотот (во случај на подзакуп)**

5 1 Сопственик  физичко лице  домашно лице  
 правно лице  странско лице

5 2 Единствен даночен број (ЕМБГ)   
или  
Број на пасош, датум и земја на издавање

5 3 Име и презиме/  
Назив на сопственикот

5 4 Адресни податоци

улица  | број

поштенски број  | населено место/општина

телефон  /  | телефакс  /

Податоциите за сопственикот  
идојќи ги само во случај на  
подзакуп!

**6 Податоци за имотот/имотното право**

6 1 Вид на имот/имотното право

<input type="checkbox"/> земјиште	<input type="checkbox"/> патничко моторно возило
<input type="checkbox"/> станбена зграда-стан	<input type="checkbox"/> автобус
<input type="checkbox"/> административна зграда	<input type="checkbox"/> товарно возило
<input type="checkbox"/> деловна просторија	<input type="checkbox"/> товарно приклучно возило
<input type="checkbox"/> гаража	<input type="checkbox"/> трактор
<input type="checkbox"/> стан за одмор и рекреација	<input type="checkbox"/> комбајн
<input type="checkbox"/> зграда за одмор и рекреација	<input type="checkbox"/> пловен објект
<input type="checkbox"/> друг градежен објект (внесете опис)	<input type="checkbox"/> авион
<input type="checkbox"/> имотно право (внесете опис)	<input type="checkbox"/> опрема (внесете опис)
	<input type="checkbox"/> друго (внесете опис)

Опис на имотот/имотното право

**ПДД-АДП/ПИ**

6 2	Недвижен имот							
6 2 1	Адресни податоци	<table border="1"> <tr> <td>улица/викано место</td> <td>број/број на катастарска парцела</td> </tr> <tr> <td>поштенски број</td> <td>населено место</td> </tr> <tr> <td colspan="2">општина/катастарска општина</td> </tr> </table>	улица/викано место	број/број на катастарска парцела	поштенски број	населено место	општина/катастарска општина	
улица/викано место	број/број на катастарска парцела							
поштенски број	населено место							
општина/катастарска општина								
6 2 2	Површина	<input type="text"/> м <sup>2</sup>						
6 2 3	Класа	<input type="text"/>						
6 2 4	Култура	<input type="text"/>						
6 3	Подвижен имот							
6 3 1	Марка и тип	<input type="text"/>						
6 3 2	Година на производство	<input type="text"/>						
6 3 3	Зафатнина	<input type="text"/>						
6 3 4	Носивост	<input type="text"/>						
6 4	Имотно право							
6 4 1	Документ со кој е стекнато имотното право	<table border="1"> <tr> <td>Назив на документ</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>број на документ</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Датум на документ</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>	Назив на документ	<input type="text"/>	број на документ	<input type="text"/>	Датум на документ	<input type="text"/>
Назив на документ	<input type="text"/>							
број на документ	<input type="text"/>							
Датум на документ	<input type="text"/>							

7 Податоци за приходите (месечен износ)		
7 1	Вкупен износ на остварена закупнина за 1 месец	<input type="text"/> денари
7 2	Вредност на сите давања и услуги на кои се обврзал закупецот како надомест за закупот	<input type="text"/> денари
7 3	Вкупно приходи за 1 месец (7 1 + 7 2)	<input type="text"/> денари
7 4	Платена закупнина на закуподавачот	<input type="text"/> денари
7 5	Нето приходи (7 3 - 7 4)	<input type="text"/> денари

*Податоцише под 7.4 и 7.5 исполнете ги само во случај на подзакуп!*

Забелешка	
<input type="text"/>	
<input type="text"/>	
<input type="text"/>	
<input type="text"/>	
<input type="text"/>	
<input type="text"/>	

Поднесено	
Во	<input type="text"/>
на ден	<input type="text"/>
Потпис на обврзникот	<input type="text"/>

*Задолжително исполнете ја Пријаваша!*

## ПДД-АДП/ПИ

## Податоци за приемот и обработката

Пополнува  
Управата за  
јавни приходи

Примено на ден

Д	Д	М	М	Г	Г	Г	Г
				1	9		

под број

--	--	--	--	--	--	--	--

М П

Забелешка

--

Потпис на овластеното лице

--

Обработено на ден

Д	Д	М	М	Г	Г	Г	Г
				1	9		

Потпис на обработувачот

--

## ПДД-АДП/ПИ

## Упатство за пополнување

## 1 Класификација на пријавата

## 1.1 Цел на пополнување на пријавата

Означете само едно од полињата со 

- a) **пријава** е секое пополнување на оваа Пријава при отпочнување на остварување на приходи од имот и имотни права, или промени на некои од податоците во однос на претходно поднесените. Означете вака
- b) **одјава** е пополнување на Пријавата при престанок на остварување на приходи од имот и имотни права. Означете вака

 пријава одјава пријава одјава

## 2 Правен основ

## 2.1 Имотот се издава во закуп/подзакуп

Означете само едно од полињата со  во зависност од тоа дали приходот е остварен од закуп или подзакуп

- a) **закуп** е давање на користење на сопствен имот/имотни права на друго лице со надомест. Означете вака
- b) **подзакуп** е давање на користење на имот земен во закуп со надомест. Означете вака

 закуп подзакуп закуп подзакуп

## 2.2 Податоци за договорот за закуп/подзакуп

Внесете го бројот и датумот на договорот за закуп/подзакуп

пр. 02-189/97, 21 04 1997

## 2.3 Податоци за времетраењето на закупот/подзакупот

Впишете ги датумите на отпочнување и завршување на закупот/ подзакупот

пр. од 01 05 1997 до 31.12 1997

## 3 Податоци за обврзникот

- 3.1 **Единствен даночен број (ЕМБГ) или Број на пасош, датум и земја на издавање**  
Впишете го Единствениот матичен број на граѓанинот на лицето кое ги остварува приходите (закуподавачот или подзакуподавачот). Ако лицето не е жител на Република Македонија и нема ЕМБГ, впишете го бројот на пасошот, датумот на издавање и државата

пр. 2904564550201

пр. 554009, 17 08 1949, СРЈ

## 3.2 Име и презиме

Впишете го името и презимето на обврзникот

пр. Стојан Митревски

## 3.3 Адресни податоци

Наведете ја полната адреса (улица, број, поштенски број и населено место) на која Управата за јавни приходи ќе Ви доставува писма, известувања и решенија. Броевите на телефонот/телефаксот впишете ги заедно со карактеристичниот број на градот

пр. Антон Панов бр 13  
с. Арачиново,  
91103 Скопје  
091/ 713-753

## 4 Податоци за закупецот

## 4.1 Закупец

Означете ги соодветните полиња со , во зависност од тоа дали закупецот е правно или физичко лице и дали е домашно или странско лице

пр. Ако закупецот е домашно

физичко лице означете вака

 физичко лице  домашно лице правно лице  странско лице

## 4.2 Единствен даночен број или Број на пасош, датум и земја на издавање

Впишете го Единствениот даночен број на закупецот на имотот. Ако закупецот е домашно физичко лице, впишете го неговиот ЕМБГ, а ако е странско физичко лице, впишете го бројот на пасошот, датумот на издавање и државата. Ако закупецот е домашно правно лице, впишете го неговиот Единствен даночен број. За закупец - странско правно лице не впишувајте ништо

пр. 2905978455018

пр. 347862, 13 08 1992, САД

пр. 4030955132506

## 4.3 Име и презиме/назив на закупецот

Впишете го името и презимето на закупецот ако е физичко лице, односно називот (фирмата) ако се работи за правно лице

пр. Илија Станоевски

пр. "Еко-Системс" Д О О

## 4.4 Адресни податоци

Наведете ја полната адреса (улица, број, поштенски број и населено место) на постојаното живеалиште односно седиштето на закупецот. Броевите на телефонот/ телефаксот впишете ги заедно со карактеристичниот број на градот

пр. Првомајска бр 14  
92400 Струмица  
0902/22-252

## 5 Податоци за сопственикот на имотот.

Пополнете ја оваа рубрика само во случај на подзакуп.

## 5.1 Сопственик

Означете ги соодветните полиња со , на начин објаснет во рубриката 4 1

## 5.2 Единствен даночен број или Број на пасош, датум и земја на издавање

Впишете го Единствениот даночен број на сопственикот на имотот, на начин објаснет во рубриката 4 2

## 5.3 Име и презиме/назив на сопственикот

Впишете го името и презимето или називот на сопственикот, на начин објаснет во рубриката 4 3

## 5.4 Адресни податоци

Наведете ја адресата на живеалиштето односно седиштето на сопственикот на начин објаснет во рубриката 4 4

6 Податоци за имотот/имотното право	
<i>Оваа пријава можеше да ја користите за пријавување на само еден имот или имотно право. Ако остварувате приходи од повеќе имот/имотни права, појолноше соодветен број на пријави.</i>	
6.1 Вид на имот/имотно право Означете само едно од полињата со <input type="checkbox"/> Ако сте означиле "друг градежен објект", "опрема" или "имотно право", внесете и опис на имотот/имотното право Ако видот на имотот што се издава не е наведен во листата, означете го полето "друго" и задолжително внесете опис на имотот	<input type="checkbox"/> земјиште <input type="checkbox"/> станбена зграда-стан <input type="checkbox"/> опрема <input checked="" type="checkbox"/> 20 компјутери
6.2 Податоци за недвижниот имот Впишете ја адресата и површината на имотот. Ако се работи за земјоделско земјиште, внесете ја и класата и културата на земјиштето	<input type="checkbox"/> Партизански одреди 71 91000 Скопје, Центар 120 м <sup>2</sup>
6.3 Податоци за подвижниот имот Впишете ја марката и годината на производство на подвижниот имот, а за возилата и пловните објекти впишете ги и зафатнината односно носивоста	<input type="checkbox"/> Ивеко, 1990 година 4000 cm <sup>3</sup> , 6 тони
6.4 Податоци за недвижниот имот Впишете го називот, бројот и датумот на документот со кој е стекнато имотното право	<input type="checkbox"/> Право на плодоуживање 10-987/65 од 21 09 1965 год
7 Податоци за приходите (месечен износ)	
7.1 Вкупен износ на остварена закупнина за 1 месец Внесете го износот на месечната закупнина. Доколку договорот е за повеќе години, вкупниот износ се дели со бројот на месеците	7.3 Вкупно приходи за 1 месец Внесете го вкупно остварениот приход во двата облика (7.1+7.2)
7.2 Вредност на сите давања и услуги на кои се обврзал закупецот како надомест за закупот Внесете ја месечната парична противвредност (по пазарни цени) на сите примања во непаричен облик, услуги и др. добивени како надомест за закупнината (кога закупнината или дел од неа не се остварува во пари)	<input checked="" type="checkbox"/> Точкише 7.4 и 7.5 појолноше ги само во случај на подзакуп. 7.4 Платена закупнина на закуподавачот Внесете ја платената закупнина на сопственикот на имотот кога имотот се издава во подзакуп 7.5 Нето приходи Внесете го нето остварениот приход како разлика помеѓу вкупните приходи и платената закупнина (7.3-7.4).
Поднесено	
Во оваа рубрика впишете ги местото и датумот на пополнување на Пријавата. Исто така, задолжително потпишете ја Пријавата со што ја потврдувате точноста и комплетноста на наведените податоци	

1572.

Врз основа на член 9 од Законот за цивилните инвалиди од војната („Службен весник на СРМ“ бр. 33/76, 25/79, 11/81, 4/85, 12/89, 17/91 и 38/91), министерот за труд и социјална политика, донесе

#### НАРЕДБА

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС НА ВИСИНАТА НА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДНИНИ НА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА

1. Месечните износи на цивилната инвалиднина на цивилните инвалиди од војната за месеците октомври, ноември и декември 1998 година се определуваат од основата која се утврдува во висина на просечната месечна нето плата остварена во Републиката во претходното тримесечје од 9.436,00 денари и изнесуваат:

I група	– 4.718,00 денари
II група	– 3.774,00 денари
III група	– 3.020,00 денари
IV група	– 2.359,00 денари
V група	– 1.887,00 денари

Износите на цивилната инвалиднина во точката 1 на оваа наредба ќе бидат усогласени по утврдувањето на просечната месечна нето плата во Републиката во периодот јули – септември 1998 година, објавена од страна на Заводот за статистика на Република Македонија.

2. Месечните износи на висината на цивилната инвалиднина на цивилните инвалиди од војната за месеците јули, август и септември 1998 година конечно се определуваат од основата која се утврдува на просечната месечна плата остварена во Републиката во периодот април, мај и јуни 1998 година од 9.256,00 денари и изнесуваат:

I група	– 4.628,00 денари
II група	– 3.702,00 денари
III група	– 2.961,00 денари
IV група	– 2.314,50 денари
V група	– 1.851,00 денари.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4628  
22 декември 1998 година  
Скопје

Министер,  
Бедредин Ибраими, с.р.

1573.

Врз основа на член 12 од Законот за републичките награди и член 14 од Правилникот за работа на Одборот за доделување на наградата „Мито Хаџивасилев – Јасмин“, Одборот на својата седница одржана на 08.12.1998 година, донесе

#### ОДЛУКА

1. Наградата „Мито Хаџивасилев – Јасмин“ од областа на публицистиката му се доделува на Стојан Тренчевски за книгата „Скопјанката Гонца Бојаџиу – Нобеловката Мајка Тереза“, објавена во 1998 година.

2. Наградата „Мито Хаџивасилев – Јасмин“ од областа на новинарството му се доделува на Сефер Муслиу за ТВ филмот „Судбина“.

3. На наградените им се врачува диплома и паричен износ на наградата во висина од 5 (пет) просечни плати, исплатени во стопанството во Република Македонија во последните три месеци од тековната година.

4. Наградата им се врачува на добитниците на свечен начин на 21 декември 1998 година, а по повод денот на раѓањето на Мито Хаџивасилев – Јасмин.

5. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседател на Одборот  
д-р Наво Ружив, с.р.

#### Обласен дел

#### ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАГАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Скопје II – Скопје со решението I. Рег. бр. 16/98 од 10.12.1998 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

1. Се одобрува упис во Регистарот на здруженијата на граѓаните и фондацииите што се води во Основниот суд Скопје II – Скопје, Здружението под името КИК БОКСИНГ – Сојуз на Македонија од Скопје под ред. бр. I. Рег. бр. 16/98 на 10.12.1998 година.

II. Седиштето на здружението на граѓани КИК БОКСИНГ – Сојуз на Македонија е во Скопје, на ул. „Никола Петров“ бр. 11, а подрачјето на дејствување во Република Македонија. Основни цели и задачи: Здружение на граѓани од областа на спортот кое во основа има за цел развивање, омасовување и унапредување на КИК БОКСИНГ – спорт во Македонија, преку дисциплините (форми): семи контакт, лајт контакт, фул контакт, лоукик тајбокс, музички форми и други форми на

спортување или рекреација. Лице овластено за застапување на здружението е Љупчо Неделковски, претседател на сојузот.

Основен суд Скопје II - Скопје.

### СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Со решение Ст. бр.244/96 од 23.04.1998 година, стечајната постапка спрема должникот ПТП "Аркада Комерц" од Охрид, се отвора, но не се спроведува.

Стечајната постапка се заклучува.

Од Основниот суд во Охрид. (25632)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр.114/97 од 15.12.1998 година, над ПТП "Ел-Бе-ТЕ Инжињеринг" од Битола, бул."1-ви Мај" бр.108-а, со дејност трговија на големо и жиро с-ка 40300-601-28874 при ЗПП Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (25681)

### МАЛИ ОГЛАСИ

#### Се огласуваат за неважни следните печати:

Правоаголен печат и штембил Под наслов: Трговско друштво за преработка и конзервирање на месо внатрешен и надворешен промет и услуги П.Г. Никас С.А Атина "НИКАС" С.А. Солун "ВИОР" Скопје >>НИКАС СКОП<< д.о.о. Скопје (26095)

#### Се огласуваат за неважни следните документи:

Договор бр 03-102/1 за купопродажба на деловен простор-локал меѓу "Југомаркет" Ц О, Скопје, и Јованоски Љубиша од Тетово, ул ЈНА" бр 86

Пасош бр 184669 издаден од ОВР Кичево, на име Рамазани Аслан, с Г Строгомишта, Кичево

Пасош бр 493505 на име Џељил Рамадани, с Извор, Куманово

Пасош бр 832727, издаден од ОВР М Брод, на име Амчоски Амир, с Преглово, ЗП Дворци, М Брод

Пасош бр 672528 издаден од УВР Тетово на име Муаммер Абдулаи, ул "Охридска" бр 8, Тетово

Пасош бр 227023 на име Ејупи Агим, с Чегране, Гостивар

Пасош бр 0580983 на име Јадранка Атанасова ул "Гоце Делчев" бр 116, Кочани.

Пасош бр 0650066 издаден од ОВР Ресен на име Далипи Мевљуде, с Карни, Ресен

Пасош бр 0650067 издаден од ОВР Ресен на име Далипи Муфтар, с Крани, Ресен

Пасош бр 830082 на име Јорданоска Татјана ул "Карпош Војвода

Пасош бр 527684 издаден од ОВР Струга на име Шабани Садула ул "Мислешевски пат" бб, Струга.

Пасош бр 0885859 на име Усеини Рефант, ул "Охридска бригада" бр 18, Охрид

Пасош на име Мемедов Сафет, с Оѓњанци, Скопје

Пасош бр 1044788 издаден од ОВР Струга на име Мамуди Вилдан, с Корошишта Струга

Пасош бр 660144 издаден од ОВР Кичево на име Шаини Ваиде, с Зајас, Кичево

Пасош бр 809062 издаден на име Монев Ванчо ул "Козјак Планина" бр 40, Штип.

Пасош бр 944211 издаден од ОВР Кочани на име Апостолов Стојчо, с Зрновци, Кочани

Пасош бр.1000602 на име Зибири Мехас, ул."Струшка" бр 1, Тетово

Пасош бр.339315 на име Настески Ацо, ул."Дебарска" бр.60а, Битола.

Пасош бр.0794714/95, издаден од УВР Скопје, на име Милосавлевиќ Станоје, ул."Октомвриска Револуција" бр.2/1, Скопје.

Пасош бр.0650066 издаден од ОВР Ресен на име Далипи Мевљуде, с.Крани, Ресен.

Пасош бр.0650067 издаден од ОВР Ресен на име Далипи Муфтар, с.Крани, Ресен.

Пасош бр.830082 на име Јорданоска Татјана, ул."Карпош Војвода" бр.6, Охрид.

Пасош бр.544230 издаден од ОВР Струмица, на име Мигев Ванчо, с.Иловица 201, Струмица.

Пасош бр.1146804 издаден од ОВР Винаца, на име Арсов Ласте, ул."Глигор Прличев" бр.18, Винаца.

Пасош бр.192631-94 на име Ибрахими Адим, ул "Ленин" бр.31, Тетово.

Диплома издадена од Техничко училиште "Наце Буџони", Куманово на име Аднан Абдулаи, с.Никлуштани Куманово.

Пасош бр.0332740 издаден од УВР - Велес на име Ристо Подлешки, ул."Славјанска" бр.14, Велес (25949)

Пасош бр 227023/94 на име Ејупи Агим, с Чегране, Гостивар (26025)

Пасош бр.0580983 на име Атанасова Јадранка, ул."Г.Делчев" бр.116, Кочани (26026)

Пасош на име Муаммер Абдулаи, ул."Охридска" бр.8, Тетово (26027)

Пасош на име Антевска Јелена, ул."ЈНА" бр.104, Тетово (26029)

Пасош бр.944084 на име Демиров Мирсад, ул."Митко Беќарски" бр.24, Тетово (26030)

Пасош бр.0885481 на име Апостолоски Илија, ул."А.Емини" бр.31, Охрид (26031)

Пасош бр.809809 издаден од УВР Штип на име Чергановиќ Тодорка, ул."М.Ацев" бр.24, Штип (26032)

Пасош бр.062508 на име Алији Зариф, "Фазањерија" бб, Гостивар (26033)

Пасош бр.734311 издаден од УВР Тетово на име Мезелци Илир, Тетово бр.825.ц.45, Тетово (26034)

Пасош бр.0551032/95 издаден од УВР - Велес на име Бахтијари Неџмије, с.Каласлари, Велес (26035)

Пасош бр.0406467 издаден од УВР - Гостивар на име Мерсели Нуредин, с.Чегране, Гостивар (26036)

Пасош бр.460409/95 на име Тахири Шемси, ул."Чеде Филиповски" бр.86, Гостивар (26038)

Пасош бр.827166 издаден од УВР Тетово на име Берзати Зеќир, с.Челопек, Тетово (26044)

Пасош бр.905757/96 издаден од УВР - Скопје на име Здравковски Зоки, бул."АВНОЈ" бр.3/4-27 Скопје

Пасош бр.304561 на име Чупангова Марија, ул."К.Р.Дрц" бр.2/2, Тетово (26046)

Пасош бр.252848 на име Селими Катип, с.Добри дол, Гостивар (26048)

Пасош бр.0311960 издаден од УВР Прилеп на име Конески Роберт, ул."Кожуф" бр.2, Прилеп (26049)

Пасош бр.344494/94 издаден од УВР Куманово на име Јонузи Адријан ул."Б.Единство" 26, Куманово (26050)

Пасош бр.0690419 на име Тасева Весна, ул."Н.Карев" 1-1/2, Кочани (26059)

Пасош бр.0116862 на име Тасев Љубен, ул."Н.карев" 1-1/2, Кочани (26060)

Пасош бр.0272151 на име Билбил Бајрам, ул.



- "Охридска Бригада" бр.35, Охрид (26062)  
 Пасош бр.0079498 на име Сејфини Фадиз, Тетово (26077)  
 Пасош бр.473031 на име Силјанов Стефче, ул."Динче Нахулевски" бр 74/2/16, Битола (26078)  
 Пасош бр.677210/95 на име Таир Шеза, с.Равен, Тетово (26082)  
 Пасош бр.0079498 на име Зубер Сенуш, с.Равен, Тетово (26085)  
 Пасош бр.0079498 на име Шехрије Веген, ул."Кирил и Методи" бр.2, Охрид (26087)  
 Пасош бр.0424502 на име Таскова Валентина, ул."Стив Наумов" бр.4, Кавадарци (26091)  
 Пасош бр.0140830 на име Даќкалоски Владимир, ул."В.Николоски" бр.33, Охрид (26092)  
 Пасош бр.0140851 на име Даскалоска Николина, ул."В.Николоски" бр.33, Охрид (26093)  
 Пасош бр.344058 на име Јовиќ Цвета, ул."Жиќица Ј. Шпанац" бр.1/18, Кичево (26096)  
 Пасош бр.344057/94 на име Јовиќ Томислав, ул."Жиќица Ј.Шпанац" бр.1/18, Куманово (26097)  
 Пасош бр.478664/94 издаден од УВР - Скопје на име Амети Бекри, ул."Менделеева" бр.4, Скопје (26098)  
 Пасош бр.1065797/98 издаден од ОВР Струга на име Мирдиана Доко, с.Корошишта, Струга (26100)  
 Пасош бр.0940731 издаден од ОВР Прилеп на име Дураќоска Надира, Прилеп (26102)  
 Пасош издаден од на име Алиоски Ајет с.Стрелци Кичево (26103)  
 Пасош бр.885859 издаден од УВР Охрид на име Усеини Рефајет, ул."Охридска Бригада" бр.18, Охрид (26105)  
 Пасош бр.0289700 издаден од УВР Прилеп на име Шерифоски Кенанзија, с.Дебреште, Прилеп (26105)  
 Пасош бр.513619 на име Имери Ружди, с.Слатина, Тетово (26146)  
 Пасош бр.1109176 на име Неќмедини Јетмир, с.Селце, Тетово (26149)  
 Пасош бр.0903269 на име Чучанова Александра, ул."Таља Бикова" бр.20, Гевгелија (26150)  
 Пасош бр.121495 на име Чукова Љуба, ул."29 Ноември" бр.5, Струмица (26151)  
 Пасош бр.442075/98 издаден од УВР - Скопје на име Фатмир Даши ул, ул."Севастополска" бр.44 а, Скопје (26190)  
 Пасош бр.0427517/94 издаден од УВР - Скопје на име Нимет Исмаил, ул."Демир Трајко" бр.26, Скопје (26190)  
 Пасош бр.646439/95 издаден од УВР - Скопје на име Сахити Исуф, ул.3 бр.287 с.Идризово, Скопје (26192)  
 Пасош бр.1123808/98 издаден од УВР - Скопје на име Антиќ-Васева Марина, ул."М. Горки" бр.1/4, Скопје (26195)  
 Пасош бр.482272/94 издаден од УВР - Скопје на име Абазовски Севдиљ, с.Малчиште, Скопје (26195)  
 Пасош бр.1064732/97 издаден од УВР - Скопје на име Џељо Јашаров, ул."Метохиска" бр.64 а, Скопје (26197)  
 Чекови од тековна сметка бр. 20293-99 чекот бр.240998. издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Каневче Светлана, Скопје (25922)  
 Чекови од тековна сметка бр.4484-04 Чековите бр.4178123,4178131,4178132,4178134, 4146550, 4120131, 41201321230024 и 997445. издаден од Комерцијална банка Скопје на име Јаневски Бранко, Скопје (25957)  
 Чекови од тековна сметка издаден од на име Серафимовска Ангелина ул."М.Пијаде" бр.30/1-2, Куманово (26140)  
 Чекови од тековна сметка на име Цветковски Живко. Куманово (26144)  
 Работна книшка издадена од Скопје на име Јулијана Петровска, Скопје (26028)  
 Работна книшка на име Марковски Горан, ул."Мирка Гинова" бр.3/17, Битола (26184)  
 Работна книшка на име Богдановска Жаклина, ул."М.Тито" бр.39-2/2, Куманово (26185)  
 Работна книшка издадена од Скопје на име Николовски Горан, Скопје (26191)  
 Работна книшка издадена од Скопје на име Елизабета Љотиќ, Скопје (26193)  
 Свидетелство за 8 одд. на име Ибраим Корчаров, Бистрица, Битола (26152)  
 Свидетелство на име Алиески Исмаил, Лабуништа Струга (26153)  
 Свидетелство за 8 одд. на име Миради Ханифе, ул."Кумановска" 33, Тетово (26154)  
 Свидетелство на име Азири Јусуф, с.Тетово, Тетово (26156)  
 Свидетелство на име Сали Зембери, с.Синичани, Тетово (26156)  
 Свидетелство за 8 одд. на име Денијали Реџеп, с.Озорниште, Тетово (26158)  
 Свидетелство за 8 одд. на име Царије Исени, с.Г.Речица, Тетово (26160)  
 Свидетелство за 8 одд. издаден од на име Катип Сефери, с.Г.Речица, Тетово (26162)  
 Свидетелство за 4 одд. при ПОУ с.Мелница 1965/66 на име Талевиќ Рамадан, с.Мелница, Велес (26164)  
 Свидетелство за 8 одд. на име Атанасов Добре, с.Иванковци, Велес (26175)  
 Свидетелство за 2 одд. на име Ристески Марјан, с.Дебриште, Прилеп (26179)  
 Свидетелство на име Димитровски Кире, Делчево (26189)  
 Решение ул. бр.25-3189 издаден од Секретарјат за стопанство Центар - Скопје на име Рамадан Аднан, Скопје (26189)  
 Чекови од тековна сметка бр.28501-90 Чековите бр. 3309576, 3309578, 3309581, 3309582, 3309587 и 3309588. издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Трајанка Трајковска, Скопје (25566)  
 Свидетелство за 8 одделение на име Мехас Абдули, с.Боговиње зп Пирок, Тетово (25602)  
 Чекови од тековна сметка бр.8657-70 Чековите бр. 18463616 и 18463617. издаден од Стопанска банка АД Скопје на име Александар Нацка, Скопје (25807)  
 Чекови од тековна сметка бр.009951623 Чековите бр.59728, 59729 и 59730. издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Горѓивеска Марија, Скопје (25860)  
 Чекови од тековна сметка бр.53289-53 Чековите од бр.18797124 до 18797135,18797137, 18797138, 17751554, 1851555 и 18751556. издаден од Стопанска банка АД Скопје на име Дарко Чекеровски, Скопје (25860)  
 Ученичка книшка издаден од Економ учил. "Васил Антески Дрен" Скопје на име Теодосиев Александар, Скопје (25765)  
 Индекс бр.33866 издаден од Правен Факултет- Скопје на име Митевска Александра, Куманово (25797)  
 Диплома за завршена гимназија на име Цикарска Тања, ул.Баница бр. 29, Штип (25603)  
 Решение бр.12-5011 издаден од Секретарјат за стопанство Центар - Скопје на име Иери Насер, Скопје (25720)  
 Работна книшка издаден од Скопје на име Ангеловска Лилјана, Скопје (25659)  
 Работна книшка издаден од Скопје на име Мицева Весна, Скопје (25713)  
 Работна книшка издаден од Скопје на име Ертач Аљиљи, Скопје (25736)  
 Работна книшка издаден од Скопје на име Кипева Пидија, Скопје (25837)

**ОБЈАВИ**

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „Светлост“ претпријатието за вработување на инвалиди, трговија, шивална и чевларство ДОО – Скопје

**ОБЈАВУВА**

Дека Комисијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 22.10.1998 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на идеален дел од претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Петре Георгиев“ бр. 74, во време од 8 до 9.

**ЈАВНИ ПОВИЦИ**

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ број 26/98), Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, објавува

**ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 1/98  
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА  
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ  
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА),  
БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ.**

**I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1. Набавувач на јавниот повик е: Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, ул. „Димче Мирчев“ бб, 91000 Скопје, Република Македонија.

2. Предмет на ограничениот јавен повик број 1/98 е прибирање на документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители на набавка за плативи образци за потребите на Министерството за внатрешни работи.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, и право на учество имаат сите правни и физички лица кои вршат соодветна стопанска дејност.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно член 31 од Законот за јавни набавки.

**II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ**

1. Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи има потреба од претходно утврдување на подобност на понудувачите (преквалификација), преку документација, врз основа на која ќе се оцени способноста на понудувачите за извршување на предметот на набавките и од кои ќе се побара понуда.

2. Понудувачите кои се бават со соодветната стопанска дејност, односно печатење на образци со вградена заштита, своето учество на јавниот повик можат да го пријават за извршување на предметот на набавката врз основа на оценка дали тие имаат потребен техничко-технолошки бонитет, економско-финансиски бонитет, расположива опрема и други физички капацитети за реализирање на набавката, менаџерска способност, искуство и стручен кадар, немаат правосилна пресуда со изречена мерка за безбедност – забрана за вршење на дејност и дали имаат документ за регистрација.

**III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

1. Понудувачите, со пријавата за понудата ги доставуваат следните документи:

- Документ за техничко-технолошки бонитет,
- Документ за економско-финансиски бонитет,
- Документ за расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката,
- Документ за менаџерска способност,
- Документ за досегашно искуство (референтна листа) и стручен кадар за извршување на набавката,
- Документ дали нема правосилна пресуда за изречена мерка за безбедност – забрана за вршење на дејност,
- Документ за регистрација на претпријатието за време на дејноста,
- Документ дека не е во стечај или во ликвидација.

2. Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“, како и бројот на јавниот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

3. Рок за прием на документацијата изнесува 21 ден.

4. Документацијата се доставува до набавувачот – корисникот на услугата Министерство за внатрешни работи, ул. „Димче Мирчев“ бб, 91000 Скопје, Република Македонија.

5. Ограничениот повик трае 21 ден од денот на последното објавување во јавно гласило „Службен весник на Р. Македонија“ или весникот „Нова Македонија“.

**IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена според барањата содржана во повикот и несоодветно комплетна документација нема да се разгледува.

Дополнителни појаснувања можете да добиете на телефон 091/112-141.

Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на ЈП „Македонски шуми“ – Скопје, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3  
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО  
ОТВОРАЊЕ ЗА ХРАНА ЗА КАЛИФОРНИСКА  
ПАСТРМКА**

**1. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1.1. Набавувач на отворениот повик е Ј.П. „Македонски шуми“ бул. „Кочо Рацин“ бр. 97, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на храна за калифорниска пастрмка во вкупна количина од 150.000 килограми и тоа:

1.3. Starter – 0,3; 0,5; 0,8; 1,0; 1,3; 1,6; 2,2

1.4. Grower – 3,5; 5,0; 5,0; 6,5

1.5. Храна за матици – 6,5

1.6. Каротинска храна – 2,0; 6,0

1.7. Храна со лекови.

1.8. Повикот е јавен и отворен при што набавката ќе се изврши со прибирање на понуди во согласност со Законот за јавни набавки. На повикот може да учествуваат домашни и странски, правни и физички лица.

1.9. Отворањето на понудите ќе се изврши во присуство на понудувачите.

**2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА**

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот и производителот на храната.

2.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција (со сите давачки во согласност со член 54 став 3 од Законот за јавни набавки, ако набавката е од странство) паритет франко –

набавувач. Доколку набавката е од странство цената се изразува во ДЕМ.

2.3. Понудата треба да содржи гаранција на производителот во случај на предизвикување на штета со употребата на храната.

2.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.4. Понудата треба да го содржи рокот на испорака.

2.5. Понудувачот треба да даде понуда, поделно по позиции, за целокупното количество на набавката.

### 3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи:

3.2. Извод од регистрацијата на дејноста.

3.3. Документ за бонитет од носителот на платен промет, согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

3.4. Доказ – извод од судската евиденција дека не е поведена постапка за стечај, ликвидација т.е. дека не му е изречена мерка за безбедност – забрана за вршење на дејноста.

3.5. Список на главни испораки на стоки, предмет на набавката во последните три години со износите, датумите и примачите.

3.6. Сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот на храната со кој се потврдува квалитативниот состав на храната и сообразноста со стандардите кои се однесуваат на овој вид набавка.

### 4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

4.1. Критериуми за избор на најповолна понуда се: квалитет, гаранција на производителот во случај на предизвикување на штета со употреба на храната, цената, начинот на плаќање, рокот на испорака, оперативните трошоци.

### 5. НА ЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудувачите своите понуди треба да ги достават во согласност со член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач на отворениот повик може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна 15 дена од објавувањето на повикот во средствата за јавно информирање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: Јавно претпријатие „Македонски шуми“ п.о. – бул. „Кочо Рацин“ бр. 97, Скопје.

### 6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок како и оние понуди кои не ја содржат потребната документација нема да се разгледуваат.

Отворањето на понудите ќе се изврши на 22.1.1999 година во 10 часот, во просториите на Ј.П. „Македонски шуми“, на бул. „Кочо Рацин“ бр. 97 – Скопје, во присуство на овластените претставници.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 091/115-060 или 221-109.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки, Комисијата за јавни набавки на Јавното сообраќајно претпријатие „Скопје“, објавува

## ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01/98 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ДИЗЕЛ ГОРИВО

### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

#### 1.1. Набавувач:

Јавното сообраќајно претпријатие „Скопје“, со седиште во Скопје бул. „Александар Македонски“ бр. 10.

1.2. Предмет на набавката: Дизел гориво.

1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документацијата.

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

– Цена,

– Начин на плаќање,

– Гаранција за квалитет и стандард,

– Производител и негови референци,

– Гаранција за сигурност на исполнувањето на набавката.

1.5. Рок на доставување на понудите:

15 дена од денот на објавувањето на јавниот повик.

1.6. Важност на понудата е 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.7. Право на учество на повикот имаат сите домашни и странски правни лица.

### II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација може да се подигне во ЈСП „Скопје“ – Дирекција, Скопје – Служба за набавки соба бр. 13, секој работен ден од 10-13 часот.

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на техничката документација е неповратен и изнесува 1.000 денари и се уплатува при подигање на документацијата или на ж-сметка 40110-601-10521, даночен број 4030955261454, депонент на Комерцијална банка – Скопје.

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендерската документација ќе имаат право да поднесат понуди.

### III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата содржи докази за техничката способност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за јавни набавки), како гаранција за квалитетно и сигурно работење:

– референци – список на големи испораки на гориво во последните две години,

– техничка опременост – опис на техничките постројки со кои располага понудувачот и мерки што ги презема за обезбедување на квалитетот на горивото,

– кадровска структура посочување на технички лица задолжени за контрола на квалитетот.

3.3. Понудувачите да ја достават следната документација: документ за бонитет (согласно член 22 од Законот за јавни набавки),

– доказ дека понудувачот не е под стечај или во ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност – забрана за вршење на дејност, изречена од суд (согласно член 24 од Законот за јавни набавки).

Претежно наведените документи да се достават во оригинал или заверена копија.

3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција на понудите во износ од 1% од вредноста на понудата по валутата на понудата, која треба да биде прикажана во придружната документација.

### IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

4.2. Понудата се испраќа во затворен плик кој содржи уште два затворени и запечатени пликови.

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“, како и бројот на отворениот повик.

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средната на пликот треба да биде назначен набавувачот и неговата адреса.

Првиот внатрешен плик ја содржи бараната документација и ја носи ознаката „документација“. Вториот внатрешен плик ја содржи понудата и носи ознака „понуѓа“.

4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата на ЈСП „Скопје“, Дирекција, најдоцна до 22.01.1999 година до 11 часот, со обезбедување на доказ за датумот на предавањето на понудата.

## V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудата која не е предадена во предвидениот рок, како и оние кои не се изработени според пропозициите на отворениот повик и Законот за јавни набавки, нема да се разгледуваат.

5.2. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 22.01.1999 година, во 12 часот во просториите на дирекцијата на ЈСП „Скопје“ во салата за состаноци.

5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да ѝ предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.5. За подетални информации понудувачите можат да се обратат на тел: 174-263 и 174-248.

Комисија за јавни набавки

## ОБЈАВА

Врз основа на член 122 точка 18-21 од Кривичниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/96), Заводот за статистика на Република Македонија ја објавува

### ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНАТА НЕТО ПЛАТА ПО РАБОТНИК ВО СТОПАНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 1998 ГОДИНА

Просечно исплатената нето плата по работник во стопанството на Република Македонија за месец октомври 1998 година изнесува 9714 денари.

Директор,  
Светлана Антоновска, с.р.

## СОДРЖИНА

	Страна
1546. Закон за изменување на дополнување на Законот за органите на управата . . . . .	3289
1547. Закон за изменување на Законот за Владата на Република Македонија . . . . .	3291
1548. Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва . . . . .	3292
1549. Закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон . . . . .	3293
1550. Закон за изменување на Законот за акцизите . . . . .	3293
1551. Одлука за помилување на осудени лица . . . . .	3293
1552. Одлука за привремено финансирање на функциите на Република Македонија во 1999 година . . . . .	3294
1553. Одлука за избор на претседател и членови на Анкетната комисија за испитување на јавните набавки во министерствата, Владата на Република Македонија и Собранието на Република Македонија . . . . .	3294
1554. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар – Дебар . . . . .	3294
1555. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом „Нада Михајлова“ – Пробиштип . . . . .	3295
1556. Одлука за огласување избор на судии на основните судови во Гевгелија и Прилеп . . . . .	3295
1557. Одлука за именување на секретар на Собранието на Република Македонија . . . . .	3295
1558. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтни деривати . . . . .	3295
1559. Одлука за определување највисоки цени на одделни комунални услуги . . . . .	3296
1560. Одлука за определување највисоки цени на ПТГ услугите . . . . .	3296
1561. Одлука за распределба на дел од виноците на приходите над дозволеното ниво на потрошувачка во 1998 година . . . . .	3296
1562. Одлука за определување највисоки цени на одделни производи и услуги . . . . .	3297
1563. Одлука за определување највисоки цени на електричната енергија . . . . .	3297
1564. Одлука за Енергетскиот биланс на Република Македонија за 1999 година . . . . .	3297
1565. Одлука за изменување на Одлуката за намалување на цената на становите во општествена сопственост . . . . .	3297
1566. Одлука за одобрување на позајмица од Буџетот на Република Македонија за 1998 година . . . . .	3298
1567. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 1998 година . . . . .	3298
1568. Одлука за преземање на вршењето на комуналните дејности во општините Кичево и Другово . . . . .	3298
1569. Одлука за определување и распоред на работното време во Министерството за внатрешни работи . . . . .	3298
1570. Правилник за содржината на даночна пријава за утврдување на данокот на имот . . . . .	3299
1571. Правилник за формата, содржината и начинот на пополнување на аконтативната даночна пријава за утврдување на персоналниот данок од доход за приходи од имот и имотни права . . . . .	3306
1572. Наредба за определување на месечниот износ на висината на цивилните инвалидни на цивилните инвалиди од војната . . . . .	3311
1573. Одлука за доделување на наградата „Мито Хаџивасилев-Јасмин“ за 1998 година . . . . .	3311
Објава за просечно исплатената нето плата по работник во стопанството на Република Македонија за месец октомври 1998 година	3316
Меѓународни договори додаток . . . . .	1-4